

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 64

Год. LXIII

Понеделник, 28 мај 2007

Цена на овој број е 260 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
837. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива.....	1	845. Упатство за измени и дополнувања на Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.....	29
838. Список на македонски национални стандарди кои се прифатени, хармонизирани стандарди.....	2	846. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	30
839. Правилник за формата, содржината и бојата на етикетата на органските производи.....	22	Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија	
840. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 58/2006 од 8 и 9 мај 2007 година.....	24	115. Одлука за висината на надоместокот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за вршење на работите од утврдените надлежности за спроведување на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....	31
841. Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 122/2006 од 8 и 9 мај 2007 година.....	25	Агенција за електронски комуникации	
842. Решение за ставање во примена на уставовен катастар на недвижности.....	27	116. Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции.....	31
843. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за аналитичките сметки во сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации.....	28	Огласен дел	1-92
844. Одлука за изменување на Одлуката за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија.....	29		

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

837.

Врз основа на член 20 став 1 точка 2 и 6 од Законот за безбедност на производи („Службен весник на Република Македонија” бр 33/2006), министерот за економија донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на течните горива („Службен весник на Република Македонија” бр. 90/2006 и 123/2006) во глава II Гранични вредности насловот на точка 3 се менува и гласи:

“3. Горива за дизел мотори Д (Дизел), Д-Е III (ДИЗЕЛ-Е III), Д-Е IV (ДИЗЕЛ-Е IV) и Д-Е V (ДИЗЕЛ-Е V)”

Член 2

Во членот 7 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:
“Се смета дека горивата за дизел мотори Д-Е IV и Д-Е V ги исполнуваат барањата од овој правилник ако содржината на сулфурот во дизелот Д-Е IV не е поголема од 50 mg/kg или 50 ppm, ако содржината на сулфур во дизелот Д-Е V не е поголема од 10 mg/kg или 10 ppm, односно ако граничните вредности на одделни карактеристики се согласни со пропишаните во стандардот МКС ЕН 590/ Кор: 2007 (мк)“.

Ставот 2 кој станува став 3 се менува и гласи:

“Во сертификатот за сообразност на квалитетот на горивата Д, Д-Е III, Д-Е IV и Д-Е V најмалку следните карактеристики треба да бидат утврдени: густина на 15⁰ C, дестилација {до 250⁰ C, до 350⁰ C и до 360⁰ C односно до 370⁰ C (за Д, Д-Е III)}, филтрабилност, CFFP, цетански број, содржина на сулфур, точка на палење и боја.”

Во ставот 3 кој станува став 4 зборовите: “Горивото Д-Е III може да содржи” се заменуваат со зборовите: “Горивата Д-Е III, Д-Е IV и Д-Е V можат да содржат”

Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9 стануваат ставови 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Во ставот 10 кој станува став 11 по зборовите: “Д-Е III” се додаваат зборовите: “Д-Е IV и Д-Е V”.

Член 3

Во членот 11-а, во четвртиот и шестиот ред, зборовите: “1000 тони” се заменуваат со зборовите: “500 m³”.

Член 4

Во членот 11-в ставот 1 се менува и гласи:

“Застапеноста на биогоривата во сите горива кои се користат за транспорт, треба да изнесува:

- 2,5 % до 31.12.2007 година
- 5,75 % до 31.12.2008 година
- 8 % до 31.12.2009 година
- 10 % до 31.12.2010 година
- 12 % до 31.12.2013 година
- 15 % до 31.12.2015 година
- 20 % до 31.12.2020 година“

Член 5

Во членот 13 во точката 3 по зборовите: “МКС Б.Х2.410“ се додаваат зборовите: “односно МКС ЕН 590/ Кор: 2007 (мк)“.

Член 6

Во Образец ТГ-1 во табелата во графата “карактеристики“ под “дестилација“, по алинеја 5 се додава нова алинеја 6 која гласи: “до 360⁰ C дестилира“.

Во алинеја 6 по зборовите: “370⁰ C дестилира“ се додаваат зборовите: “(за Д, Д-Е III)“.

Член 7

До 30.09.2007 година може да се пуштаат во промет затечени залихи на горивото за дизел мотори Д (Дизел), а до 31.12.2007 година гориво за дизел мотори Д-Е III (Д-Е III).

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен член 2 став 3 и членовите 3 и 4 кои ќе се применуваат од 01.07.2007 година.

Бр. 12-4257/1
18 мај 2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

838.

Врз основа на член 9, а во врска со член 6 став 1 алинеја 1 од Законот за градежни производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06), министерот за економија објавува

С П И С О К НА МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ КОИ СЕ ПРИФАТЕНИ, ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРДИ

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 40-5:2006	Столбови за осветлување - Дел 5: Барања за челични столбови за осветлување Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns	EN 40-5:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 40-6:2006	Столбови за осветлување - Дел 6: Барања за алуминиумски столбови за осветлување Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns	EN 40-6:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 40-7:2006	Столбови за осветлување - Дел 7: Барања за столбови за осветлување од комбиниран полимер зајакнат со влакна Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns	EN 40-7:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 54-3/A1:2006	Системи за откривање пожар и аларми за пожар - Дел 3: Алармирачки уреди за пожар - Сирени Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders	EN 54-3:2001/A1:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 54-4/A1:2006	Системи за откривање пожар и аларми за пожар - Дел 4: Опрема за снабдување со електрична енергија Fire detection and fire alarm systems - Part 4: Power supply equipment	EN 54-4:1997/A1:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 54-5/A1:2006	Системи за откривање пожар и аларми за пожар - Дел 5: Детектори на топлина - Детектори Fire detection and fire alarm systems - Part 5: Heat detectors - Point detectors	EN 54-5:2000/A1:2002		1	28.05.2007	28.05.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 54-7/ A1:2006	Системи за откривање пожар и аларми за пожар - Дел 7: Детектори на чад - Детектори кои користат распрскана светлина, емитувана светлина или јонизација Fire detection and fire alarm systems - Part 7: Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization	EN 54-7:2000/ A1:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 54-12:2006	Системи за откривање пожар и аларми за пожар - Дел 12: Детектори на чад - Линиски детектори што користат оптички зрак Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical light beam	EN 54-12:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 179/ A1/Кор:2006	Оков - Уреди за итен излез, кои се управуваат со рачен лост или рачка - Барања и методи за испитување - КОРИГЕНДУМ Building hardware - Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad - Requirements and test methods	EN 179:1997/ A1:2001/AC:2002		1	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 197-1/ A1:2006	Цемент - Дел 1: Состав, спецификации и критериуми за сообразност за обичен цемент Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements	EN 197-1:2000/ A1:2004		1+	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 197-4:2006	Цемент - Дел 4: Состав, спецификации и критериуми за сообразност за металуршки цементи со ниска почетна јакост Cement - Part 4: Composition, specifications and conformity criteria for low early strength blastfurnace cements	EN 197-4:2004		1+	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 295-10:2006	Глазирани керамички цевки и цевни спојници за дренажни и канализациски системи - Дел 10: Барања за изведба Vitrified clay pipes and fittings and pipe joints for drains and sewers - Part 10: Performance requirements	EN 295-10:2005		3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 413-1:2006	Сидарски цемент - Дел 1: Состав, спецификации и критериуми за сообразност Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria	EN 413-1:2004		1+	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 438-7:2006	Украсни ламинати за висок притисок - Плочки на база на терморегулациски смоли (попознати како ламинати) - Дел 7: Компактни ламинати и ламинати за висок притисок од повеќеслојни панели, наменети за внатрешни и надворешни ѕидови и за завршна обработка на таваници High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 7: Compact laminate and HPL composite panels for internal and external wall and ceiling finishes	EN 438-7:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 442-1/ A1:2006	Радијатори и конвектори - Дел 1: Технички спецификации и барања Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements	EN 442-1:1995/ A1:2003		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 450-1:2006	Летечки пепел за бетон - Дел 1: Дефиниции, спецификации и критериуми за сообразност Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria	EN 450-1:2005		1+	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 459-1:2006	Градежен вар - Дел 1: Дефиниции, спецификации и критериуми за сообразност Building lime - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria	EN 459-1:2001		2	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 490:2006	Бетонски покривни плочки и фасонски делови за покривање на кровови и обложување на ѕидови - Спецификации на производ Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding - Product specifications	EN 490:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
MKC EN 492/A1:2006	Плочи од шкрилест бетон со влакнести примеси (за покриви) - Спецификација на производ и методи на тестирање Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods	EN 492:2004/A1:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 494/A1:2006	Профилирани / аголни плочи од цемент со влакнести примеси и фасонски делови - Спецификација на производ и методи на тестирање Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test methods	EN 494:2004/A1:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 520:2006	Гипсани плочи - Дефиниции, барања и методи за тестирање Gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods	EN 520:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 523:2006	Челични обвивки за преднапрегнати кабли - Терминологија, барања, контрола на квалитет Steel strip sheaths for prestressing tendons - Terminology, requirements, quality control	EN 523:2003		4	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 572-9:2006	Градежно стакло - Основни производи од натронско - варно силикатно стакло - Дел 9: Оцена за сообразност - Стандард на производ Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 9: Evaluation of conformity/Product standard	EN 572-9:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 588-2:2006	Цементни цевки со влакнести примеси за одвод и канализација - Дел 2: Отвори за пристап и контролни комори Fibre cement pipes for drains and sewers - Part 2: Manholes and inspection chambers	EN 588-2:2001		4	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 671-1:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Системи од црева - Дел 1: Цревни намотки со полукрутни црева Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose	EN 671-1:2001		1	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 671-2/A1:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Системи од црева - Дел 2: Цревни системи со плоскати црева Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with lay-flat hose	EN 671-2:2001/A1:2004		1	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 681-1/A1/A2/ Коп:2006	Еластомерни заптивки - Барања за материјали за заптивки на спојев на цевки за довод и одвод на вода - Дел 1: Вулканизирана гума - КОРИГЕНДУМ Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber	EN 681-1:1996/A1:1998/A2:2002/AC:2002		4	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 681-2/A1/A2:2006	Еластомерни заптивки - Барања за материјали за заптивки на спојев на цевки за довод и одвод на вода - Дел 2: Термопластични еластомери Elastomeric Seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 2: Thermoplastic elastomers	EN 681-2:2000/A1:2002/A2:2005		4	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 681-3/A1:2006	Еластомерни заптивки - Барања за материјали за заптивки на спојев на цевки за довод и одвод на вода - Дел 3: Порозни материјали од вулканизирана гума Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 3: Cellular materials of vulcanized rubber	EN 681-3:2000/A1:2002		4	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 681-4/A1:2006	Еластомерни заптивки - Барања за материјали за заптивки на спојев на цевки за довод и одвод на вода - Дел 4: Лиени полиуретански елементи за заптивање Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications - Part 4: Cast polyurethane sealing elements	EN 681-4:2000/A1:2002		4	28.05.2007	28.05.2008

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
MKC EN 682:2006	Еластомерни заптивки - Барања за материјали за заптивки кои се користат кај цевки и цевни спојни елементи (фитинзи) за пренесување гасови и јаглевородни течности Elastomeric Seals - Materials requirements for seals used in pipes and fittings carrying gas and hydrocarbon fluids	EN 682:2002		3	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 771-1/ A1:2006	Спецификација на сидарски единици - Дел 1: Сидарски единици од глина Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units	EN 771-1:2003/ A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
MKC EN 771-2/ A1:2006	Спецификација на сидарски единици - Дел 2: Сидарски единици од калциум силикат Specification for masonry units - Part 2: Calcuim silikate masonry units	EN 771-2:2003/ A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
MKC EN 771-3/ A1:2006	Спецификација на сидарски единици - Дел 3: Сидарски единици од агрегатен бетон (густи и лесни агрегати) Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light - weight aggregates)	EN 771-3:2003/ A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
MKC EN 771-4/ A1:2006	Спецификација на сидарски единици - Дел 4: Сидарски единици од автоклавиран аериран бетон Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units	EN 771-4:2003/ A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
MKC EN 771-5/ A1:2006	Спецификација на сидарски единици - Дел 5: Сидарски единици од обработен камен Specification for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry units	EN 771-5:2003/ A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
MKC EN 845-1:2006	Спецификација за помошни компоненти во сидарството - Дел 1: Врски, затеги, узенгии и конзолни носачи Specification for ancillary components for masonry - Part 1: Ties, tension straps, hangers and brackets	EN 845 - 1:2003		3	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 845-2:2006	Спецификација за помошни компоненти во сидарството - Дел 2: Горни греди (надвратници и надпрозорници) Specification for ancillary components for masonry - Part 2: Lintels	EN 845 - 2:2003		3	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 845-3:2006	Спецификација за помошни компоненти во сидарството - Дел 3: Врзана арматура од челична мрежа за подлоги Specification for ancillary components for masonry - Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork	EN 845 - 3:2003		3	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 858-1/ A1:2006	Систем за одвојување лесни течности (на пр.: масло и бензин) - Дел 1: Принципи на проектирање, производ, изведба и тестирање, означување и контрола на квалитетот Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control	EN 858-1:2002/ A1:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 934-3:2006	Адитиви за бетон, малтер и инекциона смеса - Дел 3: Адитиви за малтер за сидање - Дефиниции, барања, сообразност обележување и етикетање Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 3: Admixtures masonry mortar - Definitions, requirements, conformity, marking and labeling	EN 934 - 3:2003		2+	28.05.2007	28.11.2008
MKC EN 934-4/ A1:2006	Адитиви за бетон, малтер и инекциона смеса - Дел 4: Адитиви за инекциона смеса за преднапрегнати кабли - Дефиниции, барања, сообразност обележување и етикетање Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 4: Admixtures for grout for prestressing tendons - Definitions, requirements, conformity, marking and labeling	EN 934 - 4:2001/ A1:2004		2+	28.05.2007	28.11.2008
MKC EN 997:2006	Санитари и тоалетни школки со сифон, цевен прибор и казанче WC pans and WC suites with integral trap	EN 997:2003		4	28.05.2007	28.05.2008

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 998-1/ Кор:2006	Спецификација за малтер во ѕидарство – Дел 1: Малтер за грубо и фино малтерисување - КОРИГЕНДУМ Specification for mortar for masonry – Part 1: Rendering and plastering mortar	EN 998 – 1:2003/ AC:2005		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 998-2:2006	Спецификација за малтер во ѕидарство – Дел 2: Ѕидарски малтер Specification for mortar for masonry – Part 2: Masonry mortar	EN 998 – 2:2003		2+4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 1096-4:2006	Градежно стакло - Стакло за обложување - Дел 4: Оцена на сообразност - Страндард на производ Glass in building - Coated glass - Part 4: Evaluation of conformity/Product standard	EN 1096-4:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1123-1/ A1:2006	Цевки и цевни спојни делови (фитинзи) за цевоводи од подолжно заварени топло поцинкувани челични цевки, споени со наглавка, а наменети за системи за отпадни води - Дел 1: Барања, тестирање и контрола на квалитетот Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control	EN 1123-1:1999/ A1:2004		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1124-1:2006	Цевки и цевни спојни делови (фитинзи) за цевоводи од подолжно заварени цевки од не'рѓосувачки челик, споени со наглавка, а наменети за системи за отпадни води - Дел 1: Барања, тестирање и контрола на квалитетот Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control	EN 1124-1:1999		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1124-1:2006/ A1:2006	Цевки и цевни спојни делови (фитинзи) за цевоводи од подолжно заварени цевки од не'рѓосувачки челик, споени со наглавка, а наменети за системи за отпадни води - Дел 1: Барања, тестирање и контрола на квалитетот - АМАНДМАН 1 Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 1: Requirements, testing, quality control	EN 1124-1:1999/ A1:2004		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1125/ A1/Кор:2006	Оков - Уреди за излез во случај на паника, кои се управуваат со хоризонтална шипка – Барања и методи за испитување - КОРИГЕНДУМ Building hardware - Panic exit devices operated by horizontal bar - Requirements and test methods	EN 1125:1997/ A1:2001 /AC :2002		1	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1154/ A1:2006	Оков - Уреди за контролирано затворање врати - Барања и методи за тестирање Building hardware - Controlled door closing devices - Requirements and test methods	EN 1154:1996 / A1:2002		1	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1155/ A1:2006	Оков - Уреди на електричен погон за задржано отворање на ротирачки врати - Барања и методи за тестирање Building hardware - Electrically powered hold-open devices for swing doors - Requirements and test methods	EN 1155:1997/ A1:2002		1	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1158/ A1:2006	Оков - Уреди за координација на врати - Барања и методи за тестирање Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test methods	EN 1158:1997/ A1:2002		1	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1158/ A1:2006/Кор : 2006	Оков - Уреди за координација на врати - Барања и методи за тестирање - КОРИГЕНДУМ Building hardware - Door coordinator devices - Requirements and test methods	EN 1158:1997/ A1:2002/AC:2006		1	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1279-5:2006	Градежно стакло - Изолациски елементи од стакло - Дел 5: Оцена на сообразност Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Evaluation of conformity	EN 1279-5:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 1304:2006	Глинени плочки за покриви и фасонски делови – Дефиниции на производ и спецификации Clay roofing tiles and fittings – Product definitions and specifications	EN 1304:2005		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1337-3:2006	Конструктивни лежишта - Дел 3: Еластомерни лежишта Structural bearings - Part 3: Elastomeric bearings	EN 1337-3:2005		1,3	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1337-4:2006	Конструктивни лежишта - Дел 4: Тркалачки лежишта Structural bearings - Part 4: Roller bearings	EN 1337-4:2004		1,3	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1337-5:2006	Конструктивни лежишта - Дел 5: Ударни лежишта Structural bearings - Part 5: Pot bearings	EN 1337-5:2005		1,3	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1337-6:2006	Конструктивни лежишта - Дел 6: Подвижни лежишта Structural bearings - Part 6: Rocker bearings	EN 1337-6:2004		1,3	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1337-7:2006	Конструктивни лежишта - Дел 7: Сферични и цилиндрични тefлонски лежишта Structural bearings - Part 7: Spherical and cylindrical PTFE bearings	EN 1337-7:2004		1,3	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1338:2006	Бетонски блокови за поплочување - Барања и методи за тестирање Concrete paving blocks - Requirements and test methods	EN 1338:2003		4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1339:2006	Бетонски плочи за поплочување - Барања и методи за тестирање Concrete paving flags - Requirements and test methods	EN 1339:2003		4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1340:2006	Бетонски ивичници за тротоари - Барања и методи за тестирање Concrete kerb units - Requirements and test methods	EN 1340:2003		4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1341:2006	Плочи од природен камен за надворешно поплочување - Барања и методи за тестирање Slabs of natural stone for external paving - Requirements and test methods	EN 1341:2001		4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1342:2006	Коцки од природен камен за надворешно поплочување - Барања и методи за тестирање Setts of natural stone for external paving - Requirements and test methods	EN 1342:2001		4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1343:2006	Ивичници за тротоари од природен камен за надворешно поплочување - Барања и методи за тестирање Kerbs of natural stone for external paving - Requirements and test methods	EN 1343:2001		4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1344:2006	Поплочување со глинени плочи - Барања и методи за тестирање Clay pavers - Requirements and test methods	EN 1344:2002		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1423/A1:2006	Материјали за обележување патиштата - Материјали за нанесување - Стаклени зрнца, смеси против лизгање и мешавини од две компоненти Road marking materials - Drop on materials - Glass beads, antiskid aggregates and mixtures of the two	EN 1423:1997/A1:2003		1	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1433:2006	Одводни канали во коловозни и пешачки површини - Класификација, барања за сообразност проектирање и тестирање, означување и оцена за сообразност Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity	EN 1433:2002		3	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1433:2006/A1:2006	Одводни канали во коловозни и пешачки површини - Класификација, барања за сообразност проектирање и тестирање, означување и оцена за сообразност Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity	EN 1433:2002/A1:2005		3	28.05.2007	28.05.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Пресоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 1457/A1:2006	Оуаци – Глинено/керамички облоги на одводи на чад – Барање и методи за тестирање Chimneys – Clay/CeramicFlueLiners – Requirements and test methods	EN 1457:1999/A1:2002		2+	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 1463-1/A1:2006	Материјали за обележување патиштата - Рефлектирачки патни столпчиња - Дел 1: Појдовни барања за изведба Road marking materials - Retroreflecting road studs - Part 1: Initial performance requirements	EN 1463-1:1997/A1:2003		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1469:2006	Производи од природен камен - Плочи за обложување - Барања Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements	EN 1469:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1504-2:2006	Производи и системи за заштита и поправка на бетонски конструкции – Дефиниции, барања, контрола на квалитет и оцена на сообразност – Дел 2: Системи за површинска заштита на бетон Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 2: Surface protection systems for concrete	EN 1504 – 2:2004		1,2+,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1504-3:2006	Производи и системи за заштита и поправка на бетонски конструкции – Дефиниции, барања, контрола на квалитет и оцена на сообразност – Дел 3: Поправка на конструктивни и неконструктивни елементи Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 3: Struktural and nonstruktural repair	EN 1504 – 3:2004		1,2+,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1504-4:2006	Производи и системи за заштита и поправка на бетонски конструкции – Дефиниции, барања, контрола на квалитет и оцена на сообразност – Дел 4: Конструктивно поврзување Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 4: Struktural bonding	EN 1504 – 4:2004		1,2+,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1504-5:2006	Производи и системи за заштита и поправка на бетонски конструкции – Дефиниции, барања, контрола на квалитет и оцена на сообразност – Дел 5: Инјектирање бетон Products and systems for the protection and repair of concrete structures – Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity – Part 5: Concrete injection	EN 1504 – 5:2004		1,2+,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1748-1-2:2006	Градежно стакло - Посебни основни производи - Боросиликатни стакла - Дел 1-2: Оцена на сообразност - Стандард на производ Glass in building - Special basic products - Borosilicate glasses - Part 1-2: Evaluation of conformity/Product standard	EN 1748-1-2:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1748-2-2:2006	Градежно стакло - Посебни основни производи - Стаклена керамика - Дел 2-2: Оцена на сообразност - Стандард на производ Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-2: Evaluation of conformity/Product standard	EN 1748-2-2:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1825-1:2006	Одвојувачи на маснотии - Дел 1: Принципи на проектирање, изведување и тестирање, означување и контрола на квалитетот Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control	EN 1825-1:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2008

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 1856-1:2006	Оџаци – Барања за метални оџаци – Дел 1: Производи за системи на оџаци Chimneys – Requirements for metal chimneys – Part 1: System chimney	EN 1856-1:2003		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 1856-2:2006	Оџаци – Барања за метални оџаци – Дел 2: Метални облоги и поврзувачки цевки за одводници на чад Chimneys – Requirements for metal chimneys – Part 2: Metal liners and connecting	EN 1856-2:2004		2+	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 1857/Кор:2006	Оџаци – Компоненти – Бетонски облоги за одводници на чад - КОРИГЕНДУМ Chimneys – Components – Concrete flue liners	EN 1857:2003/AC:2005		2+	28.05.2007	28.11.2009
МКС EN 1858:2006	Оџаци – Компоненти – Бетонски блокови за одводници на чад Chimneys – Components – Concrete flue blocks	EN 1858:2003		2+	28.05.2007	28.11.2009
МКС EN 1863-2:2006	Градежно стакло - Термички зајакнато натронско-варно силикатно стакло - Дел 2: Оцена на сообразност - Стандард на производ Glass in building - Heat strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard	EN 1863-2:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 1916:2006	Неармирани бетонски цевки и цевни спојни елементи (фитинзи), армирани бетонски цевки и цевни спојни елементи (фитинзи) и бетонски цевки и цевни спојни елементи (фитинзи) со челични влакна Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced	EN 1916:2002		4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1917:2006	Неармирани, армирани и бетонски отвори со челични влакна за пристап и простории за контрола Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced	EN 1917:2002		4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 1935:2006	Оков – Едно осовински шарки - Барања и методи за тестирање Building hardware - Single-axis hinges - Requirements and test methods	EN 1935:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 10025-1:2006	Топло валани производи од конструктивни челици - Дел 1: Општи технички услови за испорака Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions	EN 10025-1:2004		2+	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 10080:2006	Челик за армирање бетон - Челик за армирање што може да се заварува - Општо Steel for the reinforcement of concrete - Weldable reinforcing steel - General	EN 10080:2005		1+	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 10224/A1:2006	Нелегирани челични цевки и спојници за пренос на течности, вклучувајќи и вода за човечки потреби - Технички спецификации за испорака Non-alloy steel tubes and fittings for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption - Technical delivery conditions	EN 10224:2002/A1:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 10311:2006	Спојници за челични цевки и фасонски делови (фитинзи) за пренос на течности, вклучувајќи и вода за човечки потреби Joints for the connection of steel tubes and fittings for the conveyance of water and other aqueous liquids	EN 10311:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 10312/A1:2006	Заварени цевки од нерѓослив челик за пренос на течности, вклучувајќи и вода за човечки потреби – Технички спецификации за испорака Welded stainless steel tubes for the conveyance of aqueous liquids including water for human consumption – Technical delivery conditions	EN 10312:2002/A1:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12004/A1:2006	Врзиви средства за плочки - Дефиниции и спецификации Adhesives for tiles - Definitions and specifications	EN 12004:2001/A1:2002		3	28.05.2007	28.05.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 12050-1:2006	Постројки за подигање отпадни води, наменети за згради и градилишта - Принципи на изградба и тестирање - Дел 1: Постројки за подигање фекални отпадни води Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter	EN 12050-1:2001		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12050-2:2006	Постројки за подигање отпадни води, наменети за згради и градилишта - Принципи на изградба и тестирање - Дел 2: Постројки за подигање нефекални отпадни води Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater	EN 12050-2:2000		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12050-3:2006	Постројки за подигање отпадни води, наменети за згради и градилишта - Принципи на изградба и тестирање - Дел 3: Постројки за подигање фекални отпадни води со ограничена примена Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 3: Lifting plants for wastewater containing faecal matter for limited applications	EN 12050-3:2000		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12050-4:2006	Постројки за подигање отпадни води, наменети за згради и градилишта - Принципи на изградба и тестирање - Дел 4: Неповратни вентили за нефекални и за фекални отпадни води Wastewater lifting plants for buildings and sites - Principles of construction and testing - Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter	EN 12050-4:2000		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12057:2006	Производи од природен камен - Модуларни плочи - Барања Natural stone products - Modular tiles - Requirements	EN 12057:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12058:2006	Производи од природен камен - Плочи за подови и скалила - Барања Natural stone products - Slabs for floors and stairs - Requirements	EN 12058:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094-1:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас Дел 1: Барања и методи за тестирање електрични апарати со автоматска и одложена контрола Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 1: Requirements and test methods for electrical automatic control and delay devices	EN 12094-1:2003		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094-2:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 2: Барања и методи за тестирање неелектрични уреди со автоматско управување и со одложено дејствување Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 2: Requirements and test methods for non-electrical automatic control and delay devices	EN 12094-2:2003		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094-3:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 3: Барања и методи за тестирање уреди со рачно активирање и запирање Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 3: Requirements and test methods for manual triggering and stop devices	EN 12094-3:2003		1	28.05.2007	28.05.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 12094-4:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 4: Барања и методи за тестирање контејнерски вентилски склопки и барања и методи за тестирање на нивните механизми Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuators	EN 12094-4:2004		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094-5:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 5: Барања и методи за тестирање вентили со избирач на висок и низок притисок и барања и методи за тестирање нивните погонски активатори на системите со CO2 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 5: Requirements and test methods for high and low pressure selector valves and their actuators for CO2 systems	EN 12094-5:2000		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094-6:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 6: Барања и методи за тестирање неелектрични блокатори на системите со CO2 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 6: Requirements and test methods for non-electrical disable devices for CO2 systems	EN 12094-6:2000		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094-7:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 7: Барања и методи за тестирање млазници за системите со CO2 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems	EN 12094-7:2000		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094-7:2006/ A1:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 7: Барања и методи за тестирање млазници за системите со CO2 - АМАНДМАН 1 Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 7: Requirements and test methods for nozzles for CO2 systems	EN 12094 - 7:2000/ A1:2005		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094-9:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 9: Барања и методи за тестирање специјални детектори на пожар Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 9: Requirements and test methods for special fire detectors	EN 12094-9:2003		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094-10:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 10: Барања и методи за тестирање мерачи на притисок и барања и методи за тестирање прекинувачи на притисок Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 10: Requirements and test methods for pressure gauges and pressure switches	EN 12094-10:2003		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094-11:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 11: Барања и методи за тестирање механички мерни уреди Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 11: Requirements and test methods for mechanical weighing devices	EN 12094-11:2003		1	28.05.2007	28.05.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 12094-12:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 12: Барања и методи за тестирање пневматски алармни уреди Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 12: Requirements and test methods for pneumatic alarm devices	EN 12094-12:2003		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12094 -13/ Кор:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за системите за гасење пожар со гас - Дел 13: Барања и методи за тестирање контролни и неповратни вентили - КОРИГЕНДУМ Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 13: Requirements and test methods for check valves and non-return valves	EN 12094-13:2001/ AC:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12101-2:2006	Системи за контрола на чад и топлина - Дел 2: Спецификација за вентилатори за отстранување природен чад и топлина Smoke and heat control systems - Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators	EN 12101-2:2003		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12101-3:2006	Системи за контрола на чад и топлина - Дел 3: Спецификација за вентилатори за отстранување предизвикан чад и топлина Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators	EN 12101-3:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12101-3:2006/ Кор:2006	Системи за контрола на чад и топлина - Дел 3: Спецификација за вентилатори за отстранување предизвикан чад и топлина - КОРИГЕНДУМ Smoke and heat control systems - Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators	EN 12101-3:2002/ AC:2005		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12101-6:2006	Системи за контрола на чад и топлина - Дел 6: Спецификација на системите со диференцијален притисок - Гарнитури Smoke and heat control systems - Part 6: Specification for pressure differential systems - Kits	EN 12101-6:2005		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12150-2:2006	Градежно стакло - Термички зајакнато натронско-варно силикатно стакло - Дел 2: Проценка на сообразност - Стандард на производ Glass in building - Thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard	EN 12150-2:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12209:2006	Оков - Брави и резиња - Механички брави, резиња и плочки за заклучување - Барања и методи за тестирање Building hardware - Locks and latches - Mechanically operated locks, latches and locking plates - Requirements and test methods	EN 12209:2003		1	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12209:2006/ Кор:2006	Оков - Брави и резиња - Механички брави, резиња и плочки за заклучување - Барања и методи за тестирање - КОРИГЕНДУМ Building hardware - Locks and latches - Mechanically operated locks, latches and locking plates - Requirements and test methods	EN 12209:2003/ AC:2005		1	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12259-1/ A1/A2:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 1: Прскалки Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 1: Sprinklers	EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12259-1/ A1:2006/A3:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 1: Прскалки - АМАНДМАН 3 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 1: Sprinklers	EN 12259-1:1999/ A1:2001/A3:2006		1	28.05.2007	28.05.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 12259-2/ A1/Кор:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 2: Вентилни склопки за аларм во влажна изведба - КОРИГЕНДУМ Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies	EN 12259-2:1999/ A1:2001/AC:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12259-2:2006/ A2:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 2: Вентилни склопки за аларм во влажна изведба - АМАНДМАН 2 Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 2: Wet alarm valve assemblies	EN 12259-2:1999/ A2:2005		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12259-3/ A1:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за автоматски прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 3: Вентилски склопки за аларм во сува изведба Fixed firefighting systems - Components for automatic sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies	EN 12259-3:2000/ A1:2001		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12259-3:2006/ A2:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за автоматски прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 3: Вентилски склопки за аларм во сува изведба - АМАНДМАН 2 Fixed firefighting systems - Components for automatic sprinkler and water spray systems - Part 3: Dry alarm valve assemblies	EN 12259-3:2000/ A2:2005		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12259-4/ A1:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 4: Аларми на воден погон Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 4: Water motor alarms	EN 12259-4:2000/ A1:2001		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12259-5:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Делови за прскалки и за системите за распрскување вода - Дел 5: Детектори на проток на вода Fixed firefighting systems - Components for sprinkler and water spray systems - Part 5: Water flow detectors	EN 12259-5:2002		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12285-2:2006	Готови челични резервоари – Дел 2: Хоризонтални цилиндрични еднослојни и двослојни резервоари за надземно складирање запаливи и незапаливи течности кои ја загадуваат водата Workshop fabricated steel tanks – Part 2: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the aboveground storage of flammable and non- flammable water polluting liquids	EN 12285-2:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12326-1:2006	Производи од листест шкрилец и камен за неконтинуирани покривни облоги и за двојно покривање – Дел 1: Спецификација за производот State and stone products for discontinuous roofing and cladding – Part 1: Product specification	EN 12326-1:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12337-2:2006	Градежно стакло - Хемиски зајакнато натронско-варно силикатно стакло - Дел 2: Оценка на сообразност - Стандард на производ Glass in building - Chemically strengthened soda lime silicate glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard	EN 12337-2:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12380:2006	Вентили за довод на воздух кај системите за дренажа - Барања, методи за тестирање и оцена на сообразност Air admittance valves for drainage systems - Requirements, tests methods and evaluation of conformity	EN 12380:2002		4	28.05.2007	28.05.2008

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 12416-1/ A1:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Системи на прав - Дел 1: Барања и методи на тестирање на деловите Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 1: Requirements and test methods for components	EN 12416-1:2001/ A1:2004		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12416-2:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Системи со прав - Дел 2: Проектирање, конструкција и одржување Fixed firefighting systems - Powder systems - Part 2: Design, construction and maintenance	EN 12416-2:2001		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12446:2006	Оџаци - Компоненти - Бетонски елементи на надворешни ѕидови Chimneys- Components - Concrete outer wall elements	EN 12446:2003		2+	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12467/ A1:2006	Плоснати цементни плочи со влакнести примеси - Спецификација на производ и методи на тестирање Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods	EN 12467:2004/ A1:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12566-1/ A1:2006	Мали системи за третман на отпадни води до 50 ЕЖ - Дел 1: Фабрички изработени септички резервоари Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 1: Prefabricated septic tanks	EN 12566-1:2000/ A1:2003		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12566-3:2006	Мали системи за третман на отпадни води до 50 ЕЖ - Дел 3: Готови или монтажни постројки за пречистување на отпадните води од домаќинството Small wastewater treatment systems for up to 50 PT - Part 3: Packaget and/or site assemblt domestik wastewater treatment plants	EN 12566-3:2005		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12676-1/ A1:2006	Антирефлектирачки системи за патишта - Дел 1: Изведба и карактеристики Anti-glare systems for roads - Part 1: Performance and characteristics	EN 12676-1:2000/ A1:2003		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12764:2006	Санитарни уреди - Спецификација за вртложни кади Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths	EN 12764:2004		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12809/ A1:2006	Котли за греење на цврсто гориво во домаќинството - Номинален топлински капацитет до 50 kW - Барања и методи на тестирање Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test methods	EN 12809:2001/ A1:2004		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12809:2006/ Кор:2006	Котли за греење на цврсто гориво во домаќинството - Номинален топлински капацитет до 50 kW - Барања и методи на тестирање - КОРИГЕНДУМ Residential independent boilers fired by solid fuel - Nominal heat output up to 50 kW - Requirements and test methods	EN 12809:2001/ AC:2003		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12815:2006/ A1:2006	Печки на цврсто гориво за домаќинство - Барања и методи на тестирање Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and test methods	EN 12815:2001/ A1:2004		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12815:2006/ Кор:2006	Печки на цврсто гориво за домаќинство - Барања и методи на тестирање - КОРИГЕНДУМ Residential cookers fired by solid fuel - Requirements and test methods	EN 12815:2001/ AC:2003		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12859/ A1:2006	Гипсени блокови - Дефиниции, барања и методи за тестирање Gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods	EN 12859:2001/ A1:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12860/ Кор:2006	Врзивни средства на база на гипс за гипсени тестирање блокови - Дефиниции, барања и методи за тестирање - КОРИГЕНДУМ Gypsum based adhesives for gypsum blocks - Definitions, requirements and test methods	EN 12860:2001/ AC:2003		3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 12878:2006	Цементни пигменти и / или вар за бојосување градежни материјали - Спецификации и методи на тестирање Pigments for the colouring of building materials based on cement and/or lime - Specifications and methods of test	EN 12878:2005		2+	28.05.2007	28.11.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Пресоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 12951:2006	Фабрички изработена помошна опрема за покриви - Трајно прицврстени скали за покрив - Спецификација на производ и методи за тестирање Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product specification and test methods	EN 12951:2004		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 12966-1:2006	Вертикални знаци на патишта - Сообраќајни знаци со променлива порака - Стандард на производ Road vertical signs - Variable message traffic signs - Part 1: Product standard	EN 12966-1:2005		1	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13024-2:2006	Градежно стакло - Термички зајакнато боросиликатно сигурно стакло - Дел 2: Оцена за сообразност - Стандард на производ Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard	EN 13024-2:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13063-2:2006	Оуаци - Оуачки системи со чадоводи со глинени/керамички одводи - Дел 2: Барања и методи на тестирање во влажни услови Chimneys- System chimneys with clay/ceramic flue liners - Part 2: Requirements and test methods under wet conditions	EN 13063-2:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13069:2006	Оуаци - Глинени/керамички надворешни ѕидови на оуачките системи - Барања и методи на тестирање Chimneys- Clay/ceramic outer walls for system chimneys - Requirements and test methods	EN 13069:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13084-5:2006	Слободностоечки оуаци - Дел 5: Материјали за чадоводни циглени облоги - Спецификација на производ Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners - Product specifications	EN 13084-5:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13101:2006	Скали за влез во подземни комори - Барања, означување, тестирање и оцена на сообразност Steps for underground man entry chambers - Requirements, marking, testing and evaluation of conformity	EN 13101:2002		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13160-1:2006	Системи за откривање на протекување - Дел 1: Основни принципи Leak detection systems - Part 1: General principles	EN 13160-1:2003		3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13162:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од минерална волна (MW) - Спецификација Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification	EN 13162:2001		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13163:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од експандиран полистирен (EPS) - Спецификација Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification	EN 13163:2001		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13164/A1:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од екструдирана полистиренска пена (XPS) - Спецификација Thermal insulation products for buildings - Factory made products of extruded polystyrene foam(XPS) - Specification	EN 13164:2001/A1:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13165/A1:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од тврда полиуретанска пена (PUR) - Спецификација Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) products - Specification	EN 13165:2001/A1:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13166/A1:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од фенолна пена (PF) - Спецификација Thermal insulation products for buildings - Factory made products of phenolic foam (PF) - Specification	EN 13166:2001/A1:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 13167/A1:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од целуларно стакло (CG) - Спецификација Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification	EN 13167:2001/A1:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13168/A1:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од дрвена волна (WW) - Спецификација Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification	EN 13168:2001/A1:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13169/A1:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од експандиран перлит (EPB) - Спецификација Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded perlite (EPB) - Specification	EN 13169:2001/A1:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13170:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од експандирана плута (ICB) - Спецификација Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification	EN 13170:2001		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13171/A1:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Фабрички производи од дрвени влакна (WF) - Спецификација Thermal insulating products for buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification	EN 13171:2001/A1:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13229/A1/A2:2006	Уреди за вградување, во кои спаѓаат и камини на цврсти горива - Барања и методи на тестирање Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements and test methods	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13229:2006/Кор:2006	Уреди за вградување, во кои спаѓаат и камини на цврсти горива - Барања и методи на тестирање - КОРИГЕНДУМ Inset appliances including open fires fired by solid fuels - Requirements and test methods	EN 13229:2001/AC:2003		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13240:2006	Собни грејни тела на цврсто гориво - Барања и методи за тестирање Room heaters fired by solid fuel - Requirements and test methods	EN 13240:2001:2004		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13240:2006/A2:2006	Собни грејни тела на цврсто гориво - Барања и методи за тестирање - АМАНДМАН 2 Room heaters fired by solid fuel - Requirements and test methods	EN 13240:2001:2004/A2:2004		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13240:2006/Кор:2006	Собни грејни тела на цврсто гориво - Барања и методи за тестирање - КОРИГЕНДУМ Room heaters fired by solid fuel - Requirements and test methods	EN 13240:2001/AC:2005		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13241-1/Кор:2006	Индустријски, комерцијални и гаражни врати и порти - Стандард за производот - Дел 1: Производи без огноотпорност или без контрола на чад - КОРИГЕНДУМ Industrial, commercial and garage doors and gates - Product standard - Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics	EN 13241-1:2003/AC:2003		1,3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13249/A1:2006	Геотекстили и производи поврзани со геотекстили - Потребни карактеристики за нивна употреба во изградбата на патишта и други сообраќајни површини (не замаяј ги предвид железниците и асфалтните патишта) Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)	EN 13249:2000/A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13250/A1:2006	Геотекстили и геотекстилни производи - Потребни карактеристики за нивна употреба во изградбата на железници Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of railways	EN 13250:2000/A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 13251/A1:2006	Геотекстили и геотекстилни производи - Потребни карактеристики за нивна употреба во земјени работи, темели и потпорни сидови Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures	EN 13251:2000/A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13252/A1:2006	Геотекстили и геотекстилни производи - Потребни карактеристики за нивна употреба во дренажни системи Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems	EN 13252:2000/A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13253/A1:2006	Геотекстили и геотекстилни производи - Потребни карактеристики за нивна употреба при контрола на ерозија (крајбрежна заштита, укрепување на брегови) Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)	EN 13253:2000/A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13254/A1/Кор:2006	Геотекстили и геотекстилни производи - Потребни карактеристики за нивна употреба во изградбата на акумулации и брани - КОРИГЕНДУМ Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams	EN13254:2000/AC:2003/A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13255/A1/Кор:2006	Геотекстили и геотекстилни производи - Потребни карактеристики за нивна употреба во изградбата на канали - КОРИГЕНДУМ Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of canals	EN 13255:2000/AC:2003/A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13256/Кор:2006	Геотекстили и геотекстилни производи - Потребни карактеристики за нивна употреба во изградбата на тунели и подземни објекти - КОРИГЕНДУМ Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures	EN 13256:2000/AC:2003		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13257/A1/Кор:2006	Геотекстили и геотекстилни производи - Потребни карактеристики за нивна употреба во изведбата на депонии за цврст отпад - КОРИГЕНДУМ Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in solid waste disposals	EN 13257:2000/AC:2003/A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13263-1:2006	Микросиликаза бетон – Дел 1: Дефиниции, барања и критериуми за сообразност Silica fume for concrete – Part 1: Definitions, requirements and conformity criteria	EN 13263-1:2005		1+	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13265/A1/Кор:2006	Геотекстили и геотекстилни производи - Потребни карактеристики за нивна употреба во проекти за задржување на течен отпад - КОРИГЕНДУМ Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects	EN 13265:2000/AC:2003/A1:2005		2+,4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13279-1:2006	Гипсени врзиви и гипсени малтери - Дел 1: Дефиниции и барања Gypsum binders and gypsum plasters - Part 1: Definitions and requirements	EN 13279-1:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13310:2006	Кујнски мијалници - Барања за функционалност и методи на тестирање Kitchen sinks - Functional requirements and test methods	EN 13310:2003		4	28.05.2007	28.05.2008

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 13341:2006	Термопластични статични резервоари за надземно складирање масла за греење за домаќинство, керозин и дизел-горива - Излиен полиетилен, ротациски лиен полиетилен и полиамид 6 на резервоари за анијонска полимеризација - Барања и методи за тестирање Thermoplastics static tanks for above ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels - Blow moulded polyethylene, rotationally moulded polyethylene and polyamide 6 by anionic polymerization tanks - Requirements and test methods	EN 13341:2005		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13361:2006	Геосинтетички прегради - Потребни карактеристики за нивна употреба во изградбата на акумулации и брани Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams	EN 13361:2004		2+	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13362:2006	Геосинтетички прегради - Потребни карактеристики за употреба на геосинтетичките прегради во изградба на канали Geosynthetic Barriers - Characteristics required for use in the construction of canals	EN 13362:2005		2+, 4	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13454-1:2006	Врзиви средства, сложени врзиви и готови мешавини за подни кошулки на база на калциумсулфат – Дел 1: Дефиниции и барања Binders, composite binders and factory made mixtures for floor screeds based on calcium sulfate - Part 1: Definitions and requirements	EN 13454-1:2004		1, 3, 4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13479:2006	Потрошни материјали за заварување - Општи стандарди на производ за материјали за исполнување и за прашоци за заварување со топење метални материјали Welding consumables - General product standard for filler metals and fluxes for fusion welding of metallic materials	EN 13479:2004		2+	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13491:2006	Геосинтетички прегради - Потребни карактеристики за нивна употреба како препреки за течности во изградбата на тунели и подземни објекти Geosynthetic barriers - Characteristics required for use as a fluid barrier in the construction of tunnels and underground structures	EN 13491:2004		2+	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13492:2006	Геосинтетички прегради - Потребни карактеристики за нивна употреба во изградбата на депонии на течен отпад, преносни станици или секундарни задржувачи Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of liquid waste disposal sites, transfer stations or secondary containment	EN 13492:2004		2+	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 13493:2006	Геосинтетички прегради - Потребни карактеристики за употреба на геосинтетичките прегради во изградба на складишта за цврст отпад и одлагалишта Geosynthetic barriers - Characteristics required for use in the construction of solid waste storage and disposal sites	EN 13493:2005		2+, 4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13502:2006	Оуаци – Барања и методи за тестирање за завршетоци на одводници од глина/ керамика Chimneys- Requirements and test methods for clay/ceramic flue terminals	EN 13502:2002		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13561:2006	Надворешни ролетни - Барања за изведба вклучувајќи ја безбедноста External blinds - Performance requirements including safety	EN 13561:2004		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13564-1:2006	Уреди за заштита од поплави за згради - Дел 1: Барања Anti-flooding devices for buildings - Part 1: Requirements	EN 13564-1:2002		4	28.05.2007	28.05.2008

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Пресоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 13565-1:2006	Фиксни системи за противпожарна заштита - Системи со пена - Дел 1: Барања за компоненти и методи на тестирање на компонентите Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 1: Requirements and test methods for components	EN 13565-1:2003		1	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13616:2006	Уреди за спречување од преполнување на статични резервоари за течни горива Overfill prevention devices for static tanks for liquid petroleum fuels	EN 13616:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13658-1:2006	Метални лајсни и профилирани лајсни за малтерисување - Дефиниции, барања и методи на тестирање - Дел 1: Внатрешно малтерисување Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods - Part 1: Internal plastering	EN 13658-1:2005		3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13658-2:2006	Метални лајсни и профилирани лајсни за малтерисување - Дефиниции, барања и методи на тестирање - Дел 2: Надворешно грубо малтерисување Metal lath and beads - Definitions, requirements and test methods - Part 2: External rendering	EN 13658-2:2005		3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13659:2006	Прозорски капаци - Барања за изведба вклучувајќи ја безбедноста Shutters - Performance requirements including safety	EN 13659:2004		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13707:2006	Свиткувачки / флексибилни плочи кои не пропуштаат вода - Армирани битуменски плочи за кровови кои не пропуштаат вода - Дефиниции и карактеристики Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics	EN 13707:2004		1,2+,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13813:2006	Материјали за цементна кошулица и подни цементни кошулицы - Својства и барања Screed material and floor screeds - Screed material - Properties and requirements	EN 13813:2002		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13830:2006	Зид завеса - Стандард на производ Curtain walling - Product standard	EN 13830:2003		1,3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 13859-1:2006	Свиткувачки / флексибилни водонепропусни плочи - Дефиниции и карактеристики на подлоги - Дел 1: Подлоги за дисконтинуирано покривање кровови Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing	EN 13859-1:2005		3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13859-2:2006	Свиткувачки / флексибилни плочи кои не пропуштаат вода - Дефиниции и карактеристики на подлогите - Дел 2: Подлоги за ѕидови Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls	EN 13859-2:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13877-3:2006	Бетонски коловози - Дел 3: Спецификации за спојници кои се користат кај бетонските коловози Concrete pavements - Part 3: Specifications for dowels to be used in concrete pavements	EN 13877-3:2004		4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13956:2006	Свиткувачки / флексибилни водонепропусни плочи - Пластични и гумени водонепропусни плочи - Дефиниции и карактеристики Flexible sheet for waterproofing - Plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics	EN 13956:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13963:2006	Споен материјал за гипсени плочи - Дефиниции, барања и методи на тестирање Jointing materials for gypsum plasterboards - Definitions, requirements and test methods	EN 13963:2005		3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13964:2006	Спуштени таваници - Барања и методи за тестирање Suspended ceilings - Requirements and test methods	EN 13964:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 13967:2006	Свиткувачки / флексибилни плочи кои не пропуштаат вода - Пластични и гумени плочи за изолација од влага, во кои спаѓаат и пластични и гумени плочи за сутеренски простории - Дефиниции и карактеристики Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber damp proof sheets including plastic and rubber basement tanking sheet - Definitions and characteristics	EN 13967:2004		1,3,4,2+	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13969:2006	Свиткувачки / флексибилни плочи кои не пропуштаат вода - Битуменски плочи за изолација од влага, во кои спаѓаат и битуменски плочи за сутеренски резервоари - Дефиниции и карактеристики Flexible sheets for waterproofing - Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets - Definitions and characteristics	EN 13969:2004		1,3,4,2+	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13970:2006	Свиткувачки / флексибилни плочи кои не пропуштаат вода - Битуменски слоеви за контрола на водена пара - Дефиниции и карактеристики Flexible sheets for waterproofing - Bitumen water vapour control layers - Definitions and characteristics	EN 13970:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13984:2006	Свиткувачки / флексибилни плочи кои не пропуштаат вода - Пластични и гумени слоеви за контрола на испарувањето Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control layers - Definitions and characteristics	EN 13984:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 13986:2006	Панели на база на дрво кои се употребуваат во градежништвото - Карактеристики, оценка на сообразност и означување Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking	EN 13986:2004		1,2+, 3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 14016-1:2006	Врзувачи за магнезитни цементни кошулици - Каустичен магнезиум и магнезиум хлорид - Дел 1: Дефиниции и барања Binders for magnesite screeds - Caustic magnesite and magnesium chloride - Part 1: Definitions, requirements	EN 14016-1:2004		3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 14037-1:2006	Зрачни панели, кои се напојуваат со вода со температура до 120°C, а се монтираат на плафони - Дел 1: Технички спецификации и барања Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature below 120°C - Part 1: Technical specifications and requirements	EN 14037-1:2003		3	28.05.2007	28.05.2008 од Законот за градежни производи
МКС EN 14041:2006	Еластични, текстилни и ламинатни подни покривки - Основни карактеристики Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics	EN 14041:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 14063-1:2006	Материјали и производи за топлинска изолација - Производи од експандирана глина со лесен агрегат, формирани на самото место (LWA) - Дел 1: Спецификација на производи во растресита состојба пред вградување Thermal insulation materials and products - In-situ formed expanded clay lightweight aggregate products (LWA) - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation	EN 14063-1:2004		1,3	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 14080:2006	Дрвени конструкции - Лепено ламелирано дрво - Барања Timber structures - Glued laminated timber - Requirements	EN 14080:2005		1,2+	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 14178-2:2006	Градежно стакло - Основни производи од алкално земјено силикатно стакло - Дел 2: Оценка на сообразност - Стандард на производ Glass in building - Basic alkaline earth silicate glass products - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard	EN 14178-2:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоцен период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
МКС EN 14179-2:2006	Градежно стакло - Топло потопено термички зајакнато натронсковарно силикатно сигурносно стакло - Дел 2: Оцена на сообразност - Стандард на производ Glass in building - Heat soaked thermally toughened soda lime silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard	EN 14179-2:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 14188-1:2006	Пополнувачи на спојници и заптивки - Дел 1: Спецификации / технички услови за топлонанесувачки смеси за заптивање Joint fillers and sealants - Part 1: Specifications for hot applied sealants	EN 14188-1:2004		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 14188-2:2006	Маси за исполнување на спојници и заптивки - Дел 2: Спецификации за примена на ладнонанесувачки маси Joint fillers and sealants - Part 2: Specifications for cold applied sealants	EN 14188-2:2004		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 14190:2006	Производи од преработени гипсени плочи - Дефиниции, барања и методи на тестирање Gypsum plasterboard products from reprocessing - Definitions, requirements and test methods	EN 14190:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 14195:2006	Компоненти на метални рамови за гипсени плочи и системи - Дефиниции, барања и методи на тестирање Metal framing components for gypsum plasterboard systems - Definitions, requirements and test methods	EN 14195:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 14216:2006	Цемент - Состав, спецификации и критериуми за сообразност за специјални цемента со ниска хитративна топлина Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements	EN 14216:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
МКС EN 14250:2006	Дрвени конструкции - Барања за изведба на фабриковани конструкции составени од пробиели метални плочести рамки Timber structures - Product requirements for prefabricated structural members assembled with punched metal plate fasteners	EN 14250:2004		2+	28.05.2007	28.11.2008
МКС EN 14296:2006	Санитарни уреди - Комунални корита за миене Sanitary appliances - Communal washing troughs	EN 14296:2005		4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 14316-1:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Топлинска изолација од производи од експандиран перлит (EP), формирана на самото место - Дел 1: Спецификација на производи во врзана и растресита состојба пред вградување Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation formed from expanded perlite(EP) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation	EN 14316-1:2004		3	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 14317-1:2006	Производи за топлинска изолација на згради - Топлинска изолација од производи од раслоен вермикулит (EV), формирана на самото место - Дел 1: Спецификација на производи во врзана и растресита состојба пред вградување Thermal insulation products for buildings - In-situ thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation	EN 14317-1:2004		3,(4)	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 14321-2:2006	Градежно стакло - Термички зајакнато алкално земносиликато сигурносно стакло - Дел 2: Оцена на сообразност - Стандард на производ Glass in building - Thermally toughened alkaline earth silicate safety glass - Part 2: Evaluation of conformity/Product standard	EN 14321-2:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
МКС EN 14339:2006	Подземни хидранти за пожар Underground fire hydrants	EN 14339:2005		1	28.05.2007	28.05.2009

Ознака на македонскиот стандард	Назив на стандардот	Европски стандард	Ознака на дополнителен стандард	Систем за потврдување на сообразност	Почеток на употреба на стандардот	
					Преоден период	Задолжително
1	2	3	4	5	6	7
MKC EN 14342:2006	Дрвени подови - Карактеристики, оценка на сообразност и означување Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity and marking	EN 14342:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 14374:2006	Дрвени конструкции – Конструктивно ламелирано фурнирано дрво - Барања Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements	EN 14374:2004		1	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 14384:2006	Столбни хидранти за пожар Pillar fire hydrants	EN 14384:2005		1	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 14388:2006	Уреди за намалување на бучавоста кај патни сообраќајници – Спецификација Road traffic noise reducing devices - Specifications	EN 14388:2005		3	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 14396:2006	Фиксни скали за отвори за пристап Fixed ladders for manholes	EN 14396:2004		4	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 14399-1:2006	Склопови од конструктивни завртки со висока јакост за преднапрегање - Дел 1: Општи барања High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 1: General requirements	EN 14399-1:2005		1,2+	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 14411:2006	Керамички плочки - Дефиниции, класификација, карактеристики и означување (ISO 13006:1998, модификуван) Ceramic tiles - Definitions, classification, characteristics and marking (ISO 13006:1998, modified)	EN 14411:2003		3,4	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 14428:2006	Туш-кабини - Барања за функционалност и методи на тестирање Shower enclosures - Functional requirements and test methods	EN 14428:2004		4	28.05.2007	28.05.2008
MKC EN 14449:2006	Градежно стакло - Повеќеслојно стакло и повеќеслојно сигурносно стакло - Оценка на сообразност - Стандард на производ Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity/Product standard	EN 14449:2005		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 14471:2006	Оџаци – Оџачки системи со пластични облоги на чадоводи – Барања и методи на тестирање Chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods	EN 14471 :2005		2+	28.05.2007	28.11.2008
MKC EN 14604:2006	Алармни уреди за чад Smoke alarm devices	EN 14604:2005		1	28.05.2007	28.05.2009
MKC EN 14716:2006	Затегнати / затегнати плафонски елементи - Барања и методи за тестирање Stretched ceilings - Requirements and test methods	EN 14716:2004		1,3,4	28.05.2007	28.05.2009

Овој список влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

839.

Врз основа на член 19 став 5 од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во согласност со министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И БОЈАТА НА ЕТИКЕТАТА НА ОРГАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и бојата на етикетата на органските производи.

Член 2

Етикетата ги содржи следните податоци:

- име на производот;
- датум на производство;
- името и/или трговскиот назив на производителот, преработувачот или увозникот;
- земја на потекло на производот;
- попис на состојки;
- нето маса на органскиот производ;
- името на оластеното правно лице за стручна контрола и неговиот регистарски број.

Етикетата освен податоците од став 1 на овој член содржи и заштитен знак (лого).

Етикетата од став 1 на овој член се печати на Образец бр.1 е даден во Прилог 1, а заштитната ознака (логото) е дадена во Прилог 2 кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Логото има правоаголно-округла форма, во графички форми со големина 50 x 75 мм и преставува комбинација на стилизирано сонце покриено долу десно со зелен лист, сместени на сина основа во облик на капка вода врз долната половина од зелен квадрат. Сонцето е составено од златножолти радијални зраци и диск со тродимензионален ефект, а листот е со шари кои потсетуваат на земјините паралели и меридијани.

Составен дел на графиката од логото е радијален текст над сончевите зраци, кои гласи “органско производство” и “органско производство во конверзија”.

Текстот во правоаголниот дел на знакот логото гласи “Република Македонија” и “Систем на контрола МКС”.

Графичкиот приказ на знакот “органско производство” и “органско производство во конверзија”, во боја и црно-бела графика е даден во прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

На етикетата или рекламниот материјал не може да има ознака која би можела да го наведе купувачот дека етикетата од член 2 на овој правилник е гаранција за повисок органолептички, хранлив или хигиенски квалитет.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Министер,
Целил Бајрами, с.р.

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.

Бр. 08-7110/2
10 мај 2007 година
Скопје


Прилог 1

Образец број 1.

ЕТИКЕТА ЗА ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД

1. Име на производот : _____
2. Датум на производство: _____
3. Име /трговски назив на производителот / преработувачот/ увозникот: _____
4. Земја на потекло на производот: _____
5. Попис на состојки: _____
6. Нето маса на органски производ: _____
7. Име на овластено правно лице за стручна контрола и негов регистарски број : _____

ПРИЛОГ 1



УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 840.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 8 и 9 мај 2007 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 132 алинеја 1 во делот „во државните органи и јавните служби“ од Законот за водите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/1998, 19/2000, 42/2005 и 46/2006).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива поднесена од Меѓуопштинското јавно претпријатие за снабдување со вода за пиење и одведување и пречистување на отпадни води за општините Охрид и Струга „Проаква“ од Струга, со Решение У. бр. 58/2006 од 14 март 2007 година, поведе постапка за оценување на делот од оспорената одредба од Законот означен во точка 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека со членот 132 од Законот за водите, се утврдуваат физичките и правните лица кои имаат обврска да плаќаат надоместок за водите, се утврдува висината на овој надоместок, обврската за пресметување, наплатување и уплатување на овој надоместок.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 7 од Уставот, владеењето на правото и слободата на пазарот и претприемништвото се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Со членот 55 од Уставот се гарантира слободата на пазарот и претприемништвото. Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот.

Согласно член 56 став 1 од Уставот, сите природни богатства на Републиката, растителниот и животинскиот свет, добрата во општа употреба како и предметите и објектите од особено културно и историско значење определени со закон се добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита. Според ставот 3 од овој член, со закон се уредуваат начинот и условите под кои определени добра од општ интерес за Републиката можат да се отстапат на користење.

Со Законот за водите се уредуваат условите и начинот на употреба и користење на водите, заштитата од штетни дејства на водите, заштита на водите од исцрпување и загадување, управување со водите, изворите и начинот на финансирање на водостопанските дејности, услови и начини на вршење на водостопанската дејност, давање на водата на користење со одобрение (концесија), меѓудржавните води и други прашања од значење за обезбедување на единствен режим на водите во Република Македонија.

Според членот 2 од овој закон, водите, водотеците и езерата како добра од општ интерес на Република Македонија уживаат посебна заштита утврдена со овој закон и се во државна сопственост.

Согласно член 122 од Законот, за заштита од штетните дејства на водите, преземање на мерки за извршување на определени работи за заштита на водите од загадување, изработка на студии, планови, водостопански основи, биланси на водите, учество во одржување на основните објекти на хидромелиоративните системи, учество за изградба на водостопански објекти и постројки за наводнување и одводнување, обврските од меѓудржавните договори и конвенции и усовршување на кадри од областа на водостопанството, се формира Фонд за водите.

Согласно член 124 од истиот закон, Фондот има својство на правно лице.

Со членот 131 од Законот се утврдуваат изворите на средства за финансирање и работа на Фондот, при што, покрај средствата добиени по основ на закупнина на државно земјиште што во катастарот на недвижности е заведено „под води“, средства од Буџетот на Република Македонија, средства обезбедени од кредити и други приходи, како извори на средства се утврдуваат и: надоместок за водите, надоместок за заштита на водите од загадување и надоместок за вадење песок, чакал и камен.

Со членот 132 од Законот се утврдуваат физичките и правните лица кои имаат обврска да плаќаат надоместок за води, се утврдува висината на овој надоместок, обврската за пресметување, наплатување и уплатување на овој надоместок.

Со членовите 133, 133-а и 134 од истиот закон се утврдуваат правните и физички лица кои имаат обврска за плаќање надоместок за заштита на водите од загадување и правните и физичките лица кои имаат обврска за плаќање надоместок за вадење песок, камен и чакал, како и се утврдува висината на овој надоместок, обврската за пресметување, наплатување и уплатување на овој надоместок.

Со член 134-а став 1 од Законот се утврдуваат случаите во кои не се плаќа надоместок за користење на вода, а тоа се случаите кога водата се користи за пречистување и вештачко полнење на подземните води и кога водата се користи за заштита на природата и пределот.

Согласно член 135 од овој закон, средствата за финансирање и работа на Фондот се уплатуваат на сметка на Фондот за водите.

6. Од анализата на наведените уставни и законски одредби произлегува дека заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата, како темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија, претставува значајна задача на државата и пошироко на општеството. Тоа подразбира дека заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата е грижа не само на државата, туку и на сите граѓани, претпријатијата, установите и органите на локалната самоуправа. Сите овие субјекти се должни да обезбедат услови за зачувувањето на природните и со работа создадени вредности на човековата средина и да ги отстрануваат штетните последици и дејствија што ги загрозуваат тие вредности или го доведуваат во опасност животот и здравјето на луѓето.

Водите, водотеците и езерата како добра од општ интерес на Република Македонија, се во државна сопственост и уживаат посебна заштита утврдена со Законот за водите.

Во функција на операционализација на заложбата за посебна заштита на водите, со Законот за водите е формиран Фонд за водите. Овој Фонд има својство на правно лице, а со Законот се утврдени неговите надлежности, како и изворите на средства за негово финансирање.

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавни расходи утврдени со закон.

Смислата и содржината на оваа уставна одредба е утврдувањето општа обврска на сите субјекти, а не само на граѓаните, за обезбедување финансиски средства за функциите на државата утврдени со Уставот и со закон, а кои ги вршат нејзините органи и институции.

Законодавецот, согласно член 68 став 1 алинеја 3 од Уставот, во функција на обезбедување на услови за заштита на водите, утврдил надоместоци за користење на водите, за нивната заштита од загадување и за вадење на песок, чакал и камен, давајќи им на овие надоместоци карактер на јавна давачка.

Со членот 132 од Законот, законодавецот поблиску ги определил субјектите кои се обврзници за плаќање на надоместокот за води, како и висината и начинот на плаќање на оваа јавна давачка.

Притоа, со членот 132 алинеја 1 од Законот, како обврзници за плаќање на надоместокот за водите, законодавецот ги определил вработените во државните органи и јавните служби, задолжувајќи ги за месечно плаќање на надоместокот, во определен процент од платата.

Од анализата на оваа законска одредба, произлегува дека работниот однос во државните органи и јавните служби, е основ за определувањето на овие граѓани за обврзници за плаќање на надоместокот, што за Судот не е спорно. Меѓутоа, од другите одредби на членот 132, како и од целината на Законот, произлегува дека другите вработени граѓани немаат обврска да плаќаат надоместок за водите по основ на работен однос.

Во таков случај, Судот оцени дека со ваквото законско решение се доведуваат во нерамноправна положба пред законот граѓаните во зависност од тоа каде се вработени - во јавниот или во приватниот сектор. Ова од причина што и вработените во државните органи и јавни служби, исто како и вработените во друг сектор, остваруваат плата (од која се пресметува висината на надоместокот за водите), но за едните тоа претставува основ за плаќање надоместок за водите, а за другите тоа не е случај.

Оттука, Судот оцени дека член 132 алинеја 1 во делот „во државните органи и јавните служби“ од Законот за водите не е во согласност со членот 9 став 2 од Уставот на Република Македонија.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точка 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот, Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.58/2006
8 и 9 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

841.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 8 и 9 мај 2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на уставноста на член 58 став 1 точка 4 и член 85 став 2, во делот: „Правилник за утврдување на висината на надоместокот за дежурствата“ од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/2004).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Стамен Филипов од Скопје на Уставниот суд на Република Македонија му поднесе иницијатива за поведување постапка за оценување на уставноста на членовите од Законот означени во точката 1 од ова решение.

Според подносителот на иницијативата, правните последици од осудата неможе да настапуваат автоматски по сила на закон, туку тоа можело да се прави само со правосилна судска одлука. Со оглед на тоа што со оспорената одредба на член 58 став 1 точка 4 од Законот на јавното обвинителство, правните последици од осудата настапувале по сила на законот, а не како казна забрана што ја извршува судот во рамките на видовите на казни, односно санкции, подносителот на иницијативата смета дека истата не е во согласност со член 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 9, член 13 став 1, член 14, член 23, член 32 став 1 и 2, член 51, член 54 став 1 и член 98 став 1 и 2 од Уставот.

Во еден дел законската одредба, според подносителот на иницијативата, се создавала правна несигурност како елемент на принципот на владеење на правото и нарушување на уставното начело на презумпција на невиноста, принципот на казнување. Оттука, делот „непримен“ за извршување на функцијата јавен обвинител не содржи прецизен опис на кривични дела.

Оспорениот дел од членот 85 став 2 од Законот за јавното обвинителство, според подносителот на иницијативата, нема уставна основа, од причина што во Законот не се содржани никакви критериуми во однос на овие прашања. Оттука, со оспорениот законски дел се повредувал член 8 став 1 алинеи 3 и 4, член 51, член 95 став 3 и член 96 од Уставот на Република Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека во член 58 од Законот за јавното обвинителство, се предвидува дека јавниот обвинител и заменикот на јавниот обвинител се разрешува:

- 1) кога сам ќе го побара тоа;
- 2) кога трајно ќе ја загуби психофизичката способност за вршење на функцијата во јавното обвинителство, што го утврдува Советот на јавните обвинители, врз основа на документација со наод и мислење на надлежна здравствена комисија;
- 3) кога ќе ги исполни условите за старосна пензија;
- 4) кога е осуден за кривично дело сторено со злоупотреба на својата функција или за друго кривично дело на казна затвор подолга од шест месеци, или на кратка казна затвор или друга кривична санкција за кривично дело кое го прави непримен за извршување на функцијата јавен обвинител или заменик на јавниот обвинител;
- 5) кога ќе се утврди дека извршил потешка дисциплинска повреда на функцијата јавен обвинител или заменик јавен обвинител утврдена со закон, со што го нарушил угледот на функцијата на јавното обвинителство и
- 6) кога ќе се утврди дека нестручно работи и покажува незадоволителни резултати во вршење на функцијата.

Предлогот за разрешување на замениците на јавните обвинители во Јавното обвинителство на Република Македонија и на основните и вишите јавни обвинители и нивните заменици до Собранието на Република Македонија го доставува Јавниот обвинител на Република Македонија.

Предлогот за разрешување на Јавниот обвинител на Република Македонија до Собранието на Република Македонија го доставува Владата на Република Македонија.

Според член 85 од истиот Закон, Јавниот обвинител на Република Македонија ќе донесе Правилник за внатрешното работење на јавните обвинителства, Пра-

вилнк за дисциплинската одговорност и утврдување на нестручно вршење на работата и покажување на незадоволителни резултати на јавните обвинители и на замениците на јавните обвинители, Правилник за мерилата и критериумите за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија по обвинителства и Правилник за утврдување на критериуми за оцена на работата на јавните обвинители и замениците на јавните обвинители во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Министерот за правда ќе донесе Правилник за утврдување на висината на надоместокот за дежурствата, Правилник за образецот и постапката за издавање и одземање на службена легитимација, Правилник за изгледот и условите по кои се носи тогата, како и акти за користењето на посебните права на јавните обвинители и замениците на јавните обвинители во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Советот на јавните обвинители ќе се конституира во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

5. Согласно членот 8 став 1 алиените 3 и 4 од Уставот, темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија се владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска.

Согласно членот 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Со одредбата од членот 13 став 1 од Уставот е определен дека лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.

Со членот 14 став 1 од Уставот е определено дека никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Според член 23 од Уставот, секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции.

Според членот 32 став 1 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обебедност за време на привремена невработеност. Според ставот 2 на истиот член од Уставот, секому под еднакви услови му е достапно секое работно место.

Според член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот, а според ставот 3 на истиот член од Уставот, ограничувањето на слободите и правата не може да биде дискриминаторско по основ на пол, раса, боја на кожа, јазик, вера, национално или социјално потекло, имотна или општествена положба.

Според член 95 став 3 од Уставот, организацијата и работата на органите на државната управа се уредуваат со закон што се доенсува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Според член 96 од Уставот, органите на државната управа работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и за својата работа се одговорни на Владата.

Согласно член 106 став 1 од Уставот Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривичните дела и на други со закон утврдени казниви дела и врши други работи утврдени со закон.

Согласно Амандман XXX точка 1 од Уставот, Јавното обвинителство ги врши своите функции врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот.

Функцијата на јавното обвинителство ја вршат Јавниот обвинител на Република Македонија и јавните обвинители.

Надлежноста, основањето, укинувањето, организацијата и функционирањето на јавното обвинителство се уредува со закон што се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници.

Јавниот обвинител на Република Македонија го именува и разрешува Собранието на Република Македонија за време од шест години со право на повторно именување.

Јавните обвинители ги избира Советот на јавни обвинители без ограничување на траење на мандатот.

При изборот на јавните обвинители ќе се запази соодветната и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.

За разрешување на јавните обвинители одлучува Советот.

Надлежноста, составот и структурата на Советот, мандатот на неговите членови, како и основите и постапката за разрешување на член на Советот се уредува со закон.

Основите и постапката за престанок и разрешување на Јавниот обвинител на Република Македонија и јавните обвинители се уредува со закон.

Функцијата Јавен обвинител на Република Македонија и јавен обвинител е неспојлива со членување во политичка партија или со вршење на други јавни функции и професии утврдени со закон.

Се забранува политичко организирање и дејствување во јавното обвинителство.

Со членот 1 од Законот за јавното обвинителство се утврдува дека со овој закон се уредува основањето, организацијата и надлежностите на Јавното обвинителство, се определуваат подрачјата и седиштата на јавните обвинителства и се утврдуваат условите и постапката за именување и разрешување на јавни обвинители и заменици на јавните обвинители, како и други прашања во врска со работата на Јавното обвинителство.

Во точката 5 од Законот со наслов „Престанок на функцијата и разрешување“ е содржан оспорениот член 58 од Законот во кој меѓу другите основи за престанок и разрешување е содржан и основот (сега оспорен) дека јавниот обвинител и заменикот на јавниот обвинител се разрешува кога е осуден за кривично дело сторено со злоупотреба на својата функција или за друго кривично дело на казна затвор подолга од шест месеци или на пократка казна затвор или друга кривична санкција за кривично дело кое го прави непримерен за извршување на функцијата јавен обвинител или заменик на јавниот обвинител.

Од содржината на оспорениот дел од законската одредба, според Судот, произлегува дека со оваа одредба не се дозволува јавниот обвинител, односно заменикот на јавниот обвинител да ја врши својата функција, која по суштина е јавна, доколку истиот е осуден со правосилна судска одлука, што имало за последица престанок на мандатот на јавниот обвинител.

Во оспорената законска одредба децидно се наведени условите, односно основите за престанок на мандатот на јавниот обвинител, односно заменикот на јавниот обвинител, што е во согласност со Амандман XXX од Уставот во кој е предвидено дека основите и постапката за престанок и разрешување на Јавниот обвинител на Република Македонија и јавните обвинители се уредува со закон. Оттука, интенцијата на законодавецот била со оспорената законска одредба да се уредат основите и постапката за престанок на функцијата јавен обвинител и заменик на јавниот обвинител.

Основот, односно условот за престанок на мандатот на јавниот обвинител и заменикот на јавниот обвинител кога истиот е осуден за кривично дело сторено со злоупотреба на својата функција или за друго кривично дело на казна затвор подолго од шест месеци или на пократка казна затвор или друга кривична санкција за кривично дело кое го чини непримерен за извршување на својата функција, според Судот, произлегува од потребата со закон да бидат уредени прашањата за постоење на подобност на лицето за ефикасно вршење на функцијата јавен обвинител, односно заменик на јавниот обвинител. Имено, Судот оцени дека предвидениот основ, кој со иницијативата се оспорува, ја исклучува можноста да се јават елементи на сомнение што би го направиле јавниот обвинител, односно заменик на јавниот обвинител, недостоен за вршење на ова мошне важна функција дотолку повеќе што тоа би било основ со кој јавниот обвинител би го изгубил кредибилитетот за вршење на оваа јавна функција која е мошне важна за гонење на другите сторители на кривични дела, а истовремено во одредени ситуации во конкретниов случај и би значело фактичка неможност да ја извршува функцијата.

Од анализата на оспорената законска одредба, според Судот, јасно произлегува дека во конкретниов случај не може да се прифати тврдењето во иницијативата дека во истата станува збор за повреда на принципот на презумпција на невиноста на лицето утврден во членот 13 став 1 од Уставот, ниту пак за повреда на начелото на законитост во казненото право изразено преку забраната за казнување утврдена во член 14 став 1 од Уставот. Според Судот, оспорениот основ на членот 58 од Законот се однесува на лице кое веќе ја врши функцијата јавен обвинител, односно заменик на јавниот обвинител и на кого мандатот му престанува заради негово осудување во периодот додека ја врши таа функција, а не како правна последица од правосилна судска пресуда. Оттука, ова претставува услов за престанок на мандатот поради осуда со правосилна судска пресуда, бидејќи такво лице не може да дава гаранција дека Јавното обвинителство успешно ќе функционира. Со оглед на тоа, Судот оцени дека оспорената одредба е во функција на гаранција на успешно обавување на функцијата на институцијата Јавно обвинителство. Токму од овие причини, според Судот, не може да се прифати тврдењето во иницијативата дека оспорената законска одредба не била во согласност со утврдените принципи во членовите 13 и 14 од Уставот. Имено, во конкретниов случај не се работи за правни последици од осудата кои настапуваат по сила на законот, од која претпоставка се раководел подносителот на иницијативата оспорувајќи го овој дел од законската одредба, туку дека лицето во овој случај наведената функција не може да ја врши не како правна последица од осудата по сила на законот, туку како последица од казната што со правосилна судска одлука ја изрекот судот.

Тргувајќи од овластувањето дадено во член 106 став 1 од Уставот и Амандман XXX на Уставот, право на законодавецот е со закон да ја обезбеди и гарантира самостојноста и независноста на државниот орган - јавното обвинителство, преку издигање кредибилитет на Јавното обвинителство со состав на јавни обвинители и заменици на јавните обвинители кои би можеле законито и квалитетно да ја извршуваат својата функција согласно со Уставот и законите, уредувајќи ги токму за таа цел и основите поради кои на јавниот обвинител, односно на заменикот на јавниот обвинител му престанува мандатот, односно поради кои истиот се разрешува. Ваквата законска одредба, според Судот е во согласност со одредбите од Уставот и истата ги афирмира уставно определените вредности и начела.

Што се однесува до оспорениот дел на став 2 на член 85 од Законот за јавното обвинителство, Судот оцени дека ниту по однос на оваа одредба не може да се изрази сомнение на нејзината согласност со Уставот. Имено, ова од причина што обрската министерот за правда да донесе Правилник за утврдување на висината на надоместокот за дежурство на јавните обвинители, претставува само операционализација на законот. Ова од причини што со овој правилник министерот за правда (извршната власт) не воспоставува право на надоместок, туку само ја определува висината на надоместокот за дежурства. Оттука, министерот за правда со подзаконски пропис ја разработува законската одредба, односно правото на надоместокот утврдено со Законот (од страна на законодавната власт) и подецидно ја определува висината на веќе со закон утврденото право на надоместок за дежурства на јавните обвинители.

Предвид на наведеното Судот утврди дека законското овластување со оспорената законска одредба на членот 85 став 2 од Законот не претставува повреда на член 8 став 1 точка 4 и членовите 95 и 96 од Уставот, бидејќи нема повреда на принципот на поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

7. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите д-р Трендафил Ивановски, Лиљјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов, а по однос на член 58 став 1 точка 4 од Законот решението е донесено со мнозинство гласови.

У.бр.122/2006

8 и 9 мај 2007 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
Махмут Јусуфи, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 842.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86, 17/91, 84/05 и 109/05), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите за катастарската општина Табановце – Општина Куманово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за КО Табановце, установен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-6429/1
23 мај 2007 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****843.**

Врз основа на член 31 и 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06) и член 3 став 2 од Уредбата за сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации („Службен весник на РМ“ бр. 43/95, 46/99, 73/02 и 79/03) по претходно прибавено мислење од Министерството за финансии на Република Македонија, Советот на Народна банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА
ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО СМЕТКОВ-
НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ, ШТЕДИЛНИЦИТЕ И
ДРУГИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации („Службен весник на РМ“ бр. 51/95, 9/96, 60/96, 7/97, 27/98, 31/98, 70/99, 85/99, 16/00, 77/00, 111/00, 16/01, 95/01, 80/02 и 77/03), се вршат следните измени и дополнувања:

1) Во планот на аналитичките сметки во сметковниот план за банките, штедилниците и други финансиски организации, се воведуваат, менуваат и додаваат следните сметки:

а) сметката 1011 се менува и гласи:

“Готовина на пат во земјата”

б) по сметката 1011, се додава нова аналитичка сметка 1012, која гласи:

“Готовина на пат во странство”

в) во рамките на синтетичката сметка 154 се воведува нова аналитичка сметка која гласи:

“1545 - Побарување во денари врз основа на договор за купување на ефективни домашни пари со странската банка”

г) по сметката 1574, се додава нова аналитичка сметка 1575, која гласи:

“Побарување во девизи врз основа на договор за продажба на ефективни домашни пари со странска банка”

д) сметката 3203 се менува и гласи:

“Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти”

ѓ) по сметката 3203, се додава нова аналитичка сметка 3204, која гласи:

“Побарување по краткорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица за плаќање во земјата”

е) сметката 3213 се менува и гласи:

“Побарување по краткорочни кредити во странска валута од сектор држава за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти”

ж) по сметката 3213, се додава нова аналитичка сметка 3214, која гласи:

“Побарување по краткорочни кредити во странска валута од сектор држава за плаќање во земјата”

з) по сметката 3251, се додава нова аналитичка сметка 3252, која гласи:

“Побарување по краткорочни кредити во странска валута од банки за плаќање во земјата”

с) сметката 3253 се менува и гласи:

“Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други финансиски организации за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти”

и) по сметката 3254, се додаваат две нови аналитички сметки, кои гласат:

“3255 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други финансиски организации за плаќање во земјата;

3256 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од банки за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти”

ј) сметката 3263 се менува и гласи:

“Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти”

к) по сметката 3263, се додава нова аналитичка сметка 3264, која гласи:

“Побарување по краткорочни кредити во странска валута од други комитенти за плаќање во земјата”

л) во рамките на синтетичката сметка 327 се воведуваат четири нови аналитички сметки, кои гласат:

“3273 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од резиденти - физички лица за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти;

3274 - Побарување по краткорочни кредити во странска валута од резиденти - физички лица за плаќање во земјата;

3278 - Останати побарувања по краткорочни кредити во странска валута од резиденти - физички лица;

3279 - Достасани а ненаплатени побарувања по краткорочни кредити во странска валута од резиденти - физички лица”;

љ) сметката 3403 се менува и гласи:

“Побарување по долгорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти”

м) по сметката 3403, се додава нова аналитичка сметка 3404, која гласи:

“Побарувања по долгорочни кредити во странска валута од нефинансиски правни лица за плаќање во земјата”

н) сметката 3413 се менува и гласи:

“Побарување по долгорочни кредити во странска валута од сектор држава за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти”

њ) по сметката 3413, се додава нова аналитичка сметка 3414, која гласи:

“Побарување по долгорочни кредити во странска валута од сектор држава за плаќање во земјата”

о) по сметката 3451, се додава нова аналитичка сметка 3452, која гласи:

“Побарување по долгорочни кредити во странска валута од банки за плаќање во земјата”

п) сметката 3453 се менува и гласи:

“Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други финансиски организации за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти”

р) по сметката 3454, се додаваат две нови аналитички сметки, кои гласат:

“3455 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други финансиски организации за плаќање во земјата;

3456 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од банки за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти”;

с) сметката 3463 се менува и гласи:

“Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други комитенти за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти”

т) по сметката 3463, се додава нова аналитичка сметка 3464, која гласи:

“Побарување по долгорочни кредити во странска валута од други комитенти за плаќање во земјата”

ќ) во рамките на синтетичката сметка 347 се воведуваат четири нови аналитички сметки, кои гласат:

“3473 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од резиденти - физички лица за плаќање на достасани обврски спрема нерезиденти;

3474 - Побарување по долгорочни кредити во странска валута од резиденти - физички лица за плаќање во земјата;

3478 - Останати побарувања по долгорочни кредити во странска валута од резиденти - физички лица;

3479 - Достасани, а ненаплатени побарувања по долгорочни кредити во странска валута од резиденти - физички лица”;

у) по сметката 8082 се воведува нова аналитичка сметка 8085 која гласи:

“Тековни сметки на странски банки”

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

3. Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за аналитичките сметки во контниот план за банките и штедилниците (“Службен весник на Република Македонија” бр. 77/03).

О.бр. 02-15/V-2/2007
23 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

844.

Врз основа на член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на РМ” бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), Советот на Народна банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТ- НИТЕ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во „Одлука за каматните стапки на Народна банка на Република Македонија” („Службен весник на РМ” бр. 117/05, 16/06 и 70/06), во точка 4, став 2 процентот “9,50” се заменува со процентот “7,50”.

2. Оваа одлука влегува во сила во рок од осум дена од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

О.бр. 02-15/V-1/2007
23 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

845.

Врз основа на член 69 став 1 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 03/02, 51/03, 85/03, 40/04, 61/05 и 129/06), а во врска со член 26 став 3 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија” бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03) и врз основа на точка 10 од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија” бр. 53/02), гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВО- ТО ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

Во Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство У.бр. 09/2-10 („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/02, 98/02, 105/05, 5/07 и 46/07) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во делот I. НАПЛАТИ ОД НЕРЕЗИДЕНТИ:

Во точка 36, после алинеја 7 се додава нова алинеја 8, која гласи:

“ - за наплата врз основа на продадени странски сопственички и должнички хартии од вредност од страна на Фондот за осигурување на депозити, осигурителните друштва, пензиските фондови и инвестиционите фондови (согласно член 14 од Законот за Девизно работење), кои се тргуваат на странските пазари, вклучително и наплатениот доход и главнина по истите (портфолио инвестиции): извештај за склучување и порамнување на трансакцијата од брокерската кука.”

2. Во делот II. ПЛАЌАЊА НА НЕРЕЗИДЕНТИ:

Во точка 44, после алинеја 10 се додава нова алинеја 11, која гласи:

“ - за плаќање врз основа на купени странски сопственички и должнички хартии од вредност од страна на Фондот за осигурување на депозити, осигурителните друштва, пензиските фондови и инвестиционите фондови (согласно член 14 од Законот за Девизно работење), кои се тргуваат на странските пазари, (портфолио инвестиции): извештај за склучување и порамнување на трансакцијата од брокерската кука.”

3. Во делот VI. МЕЃУБАНКАРСКИ ОДНОСИ - се додава нова точка 149 б) која гласи:

“Изнесувањето на ефективните домашни пари од Република Македонија поради продажба на странска банка, банката го обработува со образец 746, на товар на сметката 1012, шифра на основ 726. Во образецот 746 во рубрика 10, банката задолжително ја наведува странската банка со која банката склучила договор за продажба на ефективни домашни пари. Образецот 746 претставува налог кој банката, согласно “Одлуката за условите и висината на износот на ефективни домашни пари, чекови и монетарно злато кои можат да се внесуваат во или изнесуваат од Република Македонија”, го заверува кај надлежниот царински орган при изнесувањето на ефективните домашни пари преку граница од Република Македонија.

Пристигната наплата од странската банка врз основа на продадени ефективни пари, банката ја обработува со образец 743, на товар на сметката 3100, 701 или 808, шифра на основ 726.

Внесувањето на ефективните домашни пари од Република Македонија поради купување од странска банка, банката го обработува со образец 746, на товар на сметката 1012, шифра на основ 726. Во образецот 746 во рубрика 10, банката задолжително ја наведува странската банка со која банката склучила договор за купување на ефективни домашни пари. Образецот 746 претставува налог кој банката, согласно “Одлуката за условите и висината на износот на ефективни домашни пари, чекови и монетарно злато кои можат да се внесуваат во или изнесуваат од Република Македонија”, го заверува кај надлежниот царински орган при внесувањето на ефективните домашни пари преку граница во Република Македонија.

Плаќањето кон странската банка врз основа на купените ефективни пари, банката ја обработува со образец 1450, во корист на сметката 3100, 701 или 808 шифра на основ 726.”

4. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ, во глава НАПЛАТИ, дел 2. ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ РЕЗИДЕНТИ И НЕУТРАЛНИ ТРАНСАКЦИИ се додава нова шифра на основ:

“726 - Продажба на ефективни домашни пари на странска банка”

5. Во прилог бр. 4 ШИФРИ НА ОСНОВИ, во глава ПЛАЌАЊА, дел 2. ТРАНСАКЦИИ ПОМЕЃУ РЕЗИДЕНТИ И НЕУТРАЛНИ ТРАНСАКЦИИ се додава нова шифра на основ:

“726 - Купување на ефективни домашни пари од странска банка”

6. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Одредбите од точките 3, 4 и 5 од ова упатство ќе се применуваат од 01.06.2007 година.

Бр. 09/2-10/6
18 мај 2007 година
Скопје

Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

846.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 од 23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 28.05.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтни деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ) до 31,076
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) до 30,884
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) до 31,109
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР) до 32,155

б) Дизел гориво ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ) до 27,430
- Д-Е III до 28,067

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ) до 27,812

г) Мазут ден/кг
- М-1 (М) до 17,263
- М-2 до 17,241

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ) до 70,00
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) до 66,50
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) до 67,00
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР) до 68,00

б) Дизел гориво ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ) до 51,50
- Д-Е III до 52,00

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ) до 41,00

г) Мазут ден/кг
- М-1 (М) до 21,019
- М-2 до 20,993

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	69,50	69,00	68,50
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	66,00	65,50	65,00
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	66,50	66,00	65,50
БМБ - 98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР)	67,50	67,00	66,50
Д - ДИЗЕЛ	51,00	50,50	50,00
Д-Е III	51,50	51,00	50,50
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	40,50	40,00	39,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ) 0,150
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) 0,080
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) 0,080
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР) 0,080

б) Дизел гориво ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ) 0,030
- Д-Е III 0,030

в) Масло за горење ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ) 0,040

г) Мазут ден/кг
- М-1 (М) 0,050
- М-2 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ) 24,396
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) 21,692
- БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) 21,891
- БМБ -98 (БЕЗОЛОВЕН СУПЕР) 21,692

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,484
- Д-Е III	12,271
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,194
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 98 (БЕЗОЛОВЕ Н СУПЕР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-Е III	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 29.05.2007 година.

Бр. 02-821/1
28 мај 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

115.

Врз основа на член 163 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 101/2005 и 70/2006), а во врска со членот 102 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 5/2003, 40/2004, 113/2005 и 29/2007) и Заклучокот на Владата на Република Македонија бр. 19-2000/1 од 12.04.2007 година, Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 18 мај 2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД УТВРДЕНИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот на Фондот за вршење на надлежностите за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Надоместокот од став 1 на овој член го утврдува Управниот одбор на Фондот, по претходна согласност од Владата на Република Македонија.

Член 2

Висината на надоместокот се пресметува по стапка од 0,5% од придонесите на секој пензиски фонд со кој управува Друштвото за управување со пензиски фондови.

Член 3

Надоместокот од членот 2 на оваа одлука, паѓа на товар на Друштвата за управување со пензиските фондови.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Бр. 02-3110/1
18 мај 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Максимов, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

116.

Врз основа на член 14 точка а) и член 58 став 4) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на 11.05.2007 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат радиофреквенциите што можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции, во согласност со прописите на Европската конференција за пошти и телекомуникации (СЕРТ) и другите меѓународни правила и прописи што ги прифатила Република Македонија.

Член 2

Радиофреквенциите кои се користат без одобрение за користење на радиофреквенции како и условите за нивно користење се дадени во Прилог на овој правилник кој е негов составен дел.

Член 3

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за радиофреквенциите што можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции („Службен весник на РМ“ бр. 58/05).

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 11-30/4
11 мај 2007 година
Скопје

Агенција за електронски комуникации
Претседател на комисијата,
Софче Јовановска, с.р.

ПРИЛОГ

(за радиофреквенции кои се користат без одобрение за користење на радиофреквенции)

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	CEPT документи	Забелешка
1	9,00 - 59,750 KHz	SRD: индуктивни апликации	EN 300 330	72 dB μ A/m на 10 метри (на 30 KHz јачината на полето опаѓа за 3 dB/oct)			ERC/DEC/(01)13 ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
2	59,750 - 60,250 KHz	SRD: индуктивни апликации	EN 300 330	42 dB μ A/m на 10 метри			ERC/DEC/(01)13 ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
3	60,250 - 70 KHz	SRD: индуктивни апликации		69 dB μ A/m на 10 метри (на 30 KHz јачината на полето опаѓа за 3 dB/oct)			ERC/DEC/(01)13 ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
4	70 - 119 KHz	SRD: индуктивни апликации		42 dB μ A/m на 10 метри			ERC/DEC/(01)13 ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
5	119 - 135 KHz	SRD: индуктивни апликации		66 dB μ A/m на 10 метри			ERC/DEC/(01)13 ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
6	135 - 140 KHz	SRD: индуктивни апликации		42 dB μ A/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
7	140 - 148,5 KHz	SRD: индуктивни апликации		37,7 dB μ A/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
8	9,00 - 315 KHz	SRD: безжични апликации за здравство	EN 300 330	30 dB μ A/m на 10 метри	< 10%		ERC/REC 70-03 Annex 12	За ULPAMI - активни медицински импланти за телеметрија

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Мокност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
9	148,5 - 1600 KHz	SRD: индуктивни апликации	EN 300 330	- 5 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
10	148,5 - 5 MHz	SRD: индуктивни апликации		- 15 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
11	315 - 600 KHz	SRD: безжични апликации за здравство	EN 300 330	- 5 dBμA/m на 10 метри	< 10%		ERC/REC 70-03 Annex 12	Апликации се наменети за животински импланти
12	400 - 600 KHz	SRD: индуктивни апликации	EN 300 330	- 8 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	Само за RFID Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
13	457 KHz	SRD: уреди за следење/ откривање и добивање податоци	EN 300 718	7 dBμA/m на 10 метри	до 100%	континуиран сигнал без модулација	ECC/DEC/(04)01 ERC/REC 70-03 Annex 2	За детекција на жртви од лавини
14	3155 - 3400 KHz	SRD: индуктивни апликации	EN 300 330	13,5 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
15	4515 KHz	SRD: железнички апликации (систем Euroloop)	EN 300 330	7 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 4	Предава само по прием на Eurobalise сигнал од ВОЗ

Р. бр.	Радиофреквенции		Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
16	5 - 30 MHz	SRD: индуктивни апликации		- 20 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	Како надворешна антена може да се користи само loop coil антена
17	6765 - 6795 KHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 330	42 dBμA/m на 10 метри			ERC/DEC/(01)01 ERC/REC 70-03 Annex 1	
18	7400 - 8800 KHz	SRD: индуктивни апликации	EN 300 330	42 dBμA/m на 10 метри			ERC/DEC/(01)01 ERC/REC 70-03 Annex 9	
19	10200 - 11000 KHz	SRD: индуктивни апликации	EN 300 330	9 dBμA/m на 10 метри			ERC/DEC/(01)15 ERC/REC 70-03 Annex 9	
20	12.5 - 20 MHz	SRD: безжични апликации за здравство	EN 300 330	9 dBμA/m на 10 метри			ERC/REC 70-03 Annex 9	
21	13,553 - 13,567 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 330	-7 dBμA/m на 10 метри	< 10 %		ERC/REC 70-03 Annex 12	За ULP-AIP - активни импланти за животни само за внатрешна употреба
				42 dBμA/m на 10 метри			ERC/DEC/(01)01 ERC/REC 70-03 Annex 1	
				42 dBμA/m на 10 метри			ERC/DEC/(01)14 ERC/REC 70-03 Annex 9	
				60 dBμA/m на 10 метри (само за RFID и EAS)				
22	26,957 - 27,283 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	42 dBμA/m на 10 метри или 10 mW e.r.p.			ERC/DEC/(01)02 ERC/REC 70-03 Annex 1	
				42 dBμA/m на 10 метри			ERC/DEC/(01)16 ERC/REC 70-03 Annex 9	

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
23	26,995 MHz 27,045 MHz 27,145 MHz 27,195 MHz	SRD: далечинско управување на модели	EN 300 220	100 mW e.i.r.p.		10KHz	ERC/DEC/(01)10 ERC/REC 70-03 Annex 8	
24	27,095 MHz	SRD: далечинско управување на модели SRD: железнички апликации (систем Eurobalise)	EN 300 220 EN 300 330	100 mW e.i.r.p. 42 dBµA/m на 10 метри		10KHz	ERC/DEC/(01)10 ERC/REC 70-03 Annex 8 ERC/REC 70-03 Annex 4	
25	29,7 - 47 MHz	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	EN 300 422	10 mW e.i.r.p.	до 100%	50 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 10	со подесување на опсег (tuning range)
26	30 - 37,5 MHz	SRD безжични апликации за здравство	EN 300 220	1 mW e.i.r.p.	<10%		ERC/REC 70-03 Annex 12	Медицински мембрански импланти со ултра мала моќност за мерење на крвен притисок.
27	34,995 - 35,225 MHz	SRD: далечинско управување на модели	EN 300 220	100 mW e.i.r.p.		10 KHz	ERC/DEC/(01)11 ERC/REC 70-03 Annex 8	Само за модели што летаат
28	40,660 - 40,700 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	10 mW e.i.r.p.			ERC/DEC/(01)03 ERC/REC 70-03 Annex 1	
29	40,665 MHz 40,675 MHz 40,685 MHz 40,695 MHz	SRD: далечинско управување на модели	EN 300 220	100 mW e.i.r.p.		10 kHz	ERC/DEC/(01)12 ERC/REC 70-03 Annex 8	

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Мокност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
30	87,5 - 108 MHz	SRD: безжични аудио апликации	EN 301 357	50 mW e.i.r.p	до 100%	200 KHz	ERC/REC/70-03 Annex 13	
31	137 - 137,175 MHz	S-PCS <1GHz (T)	EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
32	137,75 - 138 MHz	S-PCS <1GHz (T)	EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
33	138,2 - 138,45	SRD: неспецифични уреди		10 mW e.i.r.p.	<1,0%		ERC/REC 70-03 Annex 1	
34	148 - 150,05 MHz	S-PCS <1GHz (T)	EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
35	169.4000 - 169.4750 MHz	SRD: уреди за следење/ откривање и добивање податоци	EN 300 220	500 mW e.i.r.p.	<10%	Max 50KHz	ECC DEC (05)02 ERC/REC/70-03 Annex 2	За далечинско отчитување на мерачи (бројачи)
					<1%	Max 50KHz	ECC DEC (05)02 ERC/REC/70-03 Annex 2	За уреди за следење (откривање) и трагање на изгубен или украден имот
36	169.4750 - 169.4875 MHz	SRD: слушни помагала	EN 300 422	10 mW e.i.r.p.	до 100%	Max 50KHz	ECC DEC (05)02 ERC/REC/70-03 Annex 10	За слушни помагала
					< 0.1%	12.5 KHz	ECC DEC (05)02 ERC/REC/70-03 Annex 7	За социјални аларми (ексклузивно користење)
37	169.4875 - 169.5875 MHz	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	EN 300 422	10 mW e.i.r.p.	до 100%	Max 50KHz	ECC DEC (05)02 ERC/REC/70-03 Annex 10	За слушни помагала
38	169.5875 - 169.6000 MHz	SRD: аларми	EN 300 220	10 mW e.i.r.p.	< 0.1%	12.5 KHz	ECC DEC (05)02 ERC/REC/70-03 Annex 7	За социјални аларми (ексклузивно користење)

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
39	169.4 - 174 MHz	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	EN 300 422	10 mW e.i.r.p.	до 100%	Max 50KHz	ECC DEC (05)02 ERC/REC/70-03 Annex 10	За слушни помагала со подесување на опсег (tuning range)
40	173,965 - 174,015 MHz	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	EN 300 422	2 mW e.i.r.p.	до 100 %	50 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 10	
41	174 - 216 MHz	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	EN 300 422	50 mW e.i.r.p.	до 100 %		ERC/REC 70-03 Annex 10	со подесување на опсег (tuning range)
42	312 - 315 MHz	S-PCS <1GHz (T)	EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
43	387 - 390 MHz	S-PCS <1GHz (T)	EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
44	399,9 - 400,05 MHz	S-PCS <1GHz (T)	EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
45	400,15 - 401 MHz	S-PCS <1GHz (T)	EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
46	401 - 402 MHz	SRD: безжични апликации за здравство	Нацрт EN 302 537	25 µW e.i.r.p.	Нема рестр. за LBT, за ост. <0.1%	25 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 12	За ULPAMI - активни медицински импланти
47	402 - 405 MHz	SRD: безжични апликации за здравство	EN 301 839	25 µW e.i.r.p.		25 kHz	ERC/DEC/(01)17 ERC/REC 70-03 Annex 12	За ULPAMI - активни медицински импланти
48	405 - 406 MHz	SRD: безжични апликации за здравство	Нацрт EN 302 537	25 µW e.i.r.p.	Нема рестр. за LBT, за ост. <0.1%	25 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 12	За ULPAMI - активни медицински импланти

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
49	406 - 406,1 MHz	S-PCS <1GHz (T)	EN 301 721				ERC/DEC/(99)05	Мобилни земски станици
50	410 - 430 MHz	дигитални PMR/PAMR (T)	ETS 300 392 ETS 300 393 ETS 300 394 ETS 300 396 EN 303 035				ERC/DEC/(99)02 ERC/DEC/(99)03	Мобилни терминали
51	433,050 - 434,790 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	10 mW e.i.r.p.	<10%		ECC/DEC/(04)02 ERC/REC 70-03 Annex 1	Не е дозволен пренос на звук и говор
52	433,050 - 434,790 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	1 mW e.i.r.p. -13dBm/10kHz (за широкопојасни канали со опсег поголем од 250 kHz)	до 100 %		ECC/DEC/(04)02 ERC/REC 70-03 Annex 1	Не е дозволен пренос на звук и говор
53	433,040 - 434,790 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	10 mW e.i.r.p.	до 100 %	до 25 KHz	ECC/DEC/(04)02 ERC/REC 70-03 Annex 1	Не е дозволен пренос на звук и говор
54	446 - 446,1 MHz	PMR446	EN 300 296	500mW			ERC/DEC/(98)26 ERC/DEC/(98)27	Мобилни терминали за говорни комуникации
55	470 - 862 MHz	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	EN 300 422	10 mW e.i.r.p. 50mw e.i.r.p	до 100%	200 KHz	ERC/REC/70-03 Annex 3	со подесување на опсег (tuning range)

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
56	863 - 870 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	≤ 25 mW e.r.p.	≤ 0.1% или LBT	≤ 100 KHz за 47 или повеќе каналы	ERC/REC/70-03 Annex 1	FHSS модулација
				≤ 25 mW e.r.p. густина на моќност - 4.5 dBm/100 KHz	≤ 0.1% или LBT		ERC/REC/70-03 Annex 1	DSSS и други широкопојасни модулации различни од FHSS
				≤ 25 mW e.r.p.	≤ 0.1% или LBT	≤ 100 KHz за 47 или повеќе каналы	ERC/REC/70-03 Annex 1	Теснопојасна/ широкопојасна модулација
57	863 - 865 MHz	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	EN 300 422 EN 301 357	10 mW e.r.p.	до 100%	200 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 10	
		SRD: безжични аудио апликации	EN 301 357	10 mW e.r.p.	до 100%		ERC/DEC/(01)18 ERC/REC 70-03 Annex 13	
58	864,8 - 865 MHz	SRD: безжични аудио апликации	EN 300 220	10 mW e.r.p.	до 100%	50 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 13	Теснопојасни аналогни уреди за пренос на глас
59	865 - 868 MHz	SRD: радиофреквентна идентификација (RFID)	EN 302 208	100 mW e.r.p.	LBT(Listen Before Talk)	200 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 11	
60	865,6 - 867,6 MHz	SRD: радиофреквентна идентификација (RFID)	EN 302 208	2 W e.r.p.	LBT(Listen Before Talk)	200 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 11	

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	CEPT документи	Забелешка
61	865,6 - 868 MHz	SRD: радиофреквентна идентификација (RFID)	EN 302 208	500 mW e.r.p.	LBT(Listen Before Talk)	200 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 11	
62	868,0 - 868,6 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	25 mW e.r.p.	< 1,0%		ERC/DEC/(01)04 ERC/REC 70-03 Annex 1	
63	868,6 - 868,7 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	≤25 mW e.r.p.	≤1 % или LBT	1 или повеќе канали. Забелешка 7	ERC/DEC/(01)04 ERC/REC 70-03 Annex 1	Теснопојасна/ широкопојасна модулација
64	868,6 - 868,7 MHz	SRD: аларми	EN 300 220	10 mW e.r.p.	< 0,1%	25 KHz	ERC/DEC/(01)09 ERC/REC 70-03 Annex 7	Целиот опсег може да се користи како еден канал за пренос на податоци со голема брзина
65	868,7 - 869,2 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	25 mW e.r.p.	< 0,1%		ERC/DEC/(01)04 ERC/REC 70-03 Annex 1	
66	869,2 - 869,25 MHz	SRD: аларми	EN 300 220	10 mW e.r.p.	< 0,1%	25 KHz	ERC/DEC/(97)06 ERC/REC 70-03 Annex 7	
67	869,25 - 869,3 MHz	SRD: аларми	EN 300 220	10 mW e.r.p.	< 0,1%	25 KHz	ERC/DEC/(01)09 ERC/REC 70-03 Annex 7	
68	869,3 - 869,4 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	10 mW e.r.p.		25 KHz	ERC/REC 70-03 Annex 1	
69	869,4 - 869,65 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	500 mW e.r.p.	< 10%	25 KHz	ERC/DEC/(01)04 ERC/REC 70-03 Annex 1	Целиот опсег може да се користи како еден канал за пренос на податоци со голема брзина
69	869,65 - 869,7 MHz	SRD: аларми	EN 300 220	25 mW e.r.p.	< 10%	25 KHz	ERC/DEC/(01)09 ERC/REC 70-03 Annex 7	

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
70	869,7 - 870 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 220	5 mW e.r.p.	до 100%		ERC/DEC/(01)04 ERC/REC 70-03 Annex 1	
71	870 - 876 MHz	дигитални PMR/PAMR (T)	ETS 300 392 ETS 300 393 ETS 300 394 ETS 300 396 EN 303 035				ERC/DEC/(99)02 ERC/DEC/(99)03	Мобилни терминали
72	876 - 880 MHz	GSM - R	EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419	- 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29dBm)		200 KHz	ECC/DEC/(02)05 ECC/DEC/(02)09 ECC/DEC/(02)10	Мобилни терминали
73	880 - 890 MHz	E - GSM	EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419	- 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29dBm)		200 KHz	ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(97)02	Мобилни терминали
74	890 - 915 MHz	GSM	EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419	- 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29dBm)		200 KHz	ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(95)01	Мобилни терминали GSM
75	915 - 921 MHz	дигитални PMR/PAMR (T)	ETS 300 392 ETS 300 393 ETS 300 394 ETS 300 396 EN 303 035				ECC/DEC/(99)02 ECC/DEC/(99)03	Мобилни терминали
76	921 - 925 MHz	GSM - R	EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419	- 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29dBm)		200 KHz	ECC/DEC/(02)10 ECC/DEC/(02)09 ECC/DEC/(02)05	Мобилни терминали
77	925 - 935 MHz	E - GSM	EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419	- 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29dBm)		200 KHz	ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(97)02	Мобилни терминали

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Мокност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
78	935 - 960 MHz	GSM	EN 301 502 EN 301 511 EN 301 419	- 8 W (39 dBm) - 5 W (37 dBm) - 2 W (33 dBm) - 0,8 W (29dBm)		200 KHz	ERC/DEC/(98)20 ERC/DEC/(95)01	Мобилни терминали GSM
79	1525 - 1544 MHz	Мобилни сателитски системи (T): Spacechecker S SMS, SUT, Thuraya, Inmarsat-B, Inmarsat-C, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat-D, Inmarsat-phone (Mini- M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT	ETS 300 254 ETS 300 423 EN 301 426 EN 301 444 EN 301 473 EN 301 681				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)01 ERC/DEC/(98)02 ERC/DEC/(98)03 ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)18 ERC/DEC/(98)19 ERC/DEC/(98)29 ERC/DEC/(99)18 ERC/DEC/(99)19 ERC/DEC/(99)20 ERC/DEC/(99)21 ERC/DEC/(01)22 ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(01)24 ERC/DEC/(01)25 ERC/DEC/(02)11 ECC (02)08	сателитски терминали
80	1545 - 1555,0 MHz	Мобилни сателитски системи (T): Spacechecker S SMS, SUT, Thuraya, Inmarsat-B, Inmarsat-C, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat-D, Inmarsat-phone (Mini- M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT	ETS 300 254 ETS 300 423 EN 301 426 EN 301 444 EN 301 473 EN 301 681				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)01 ERC/DEC/(98)02 ERC/DEC/(98)03 ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)18 ERC/DEC/(98)19 ERC/DEC/(98)29 ERC/DEC/(99)18 ERC/DEC/(99)19 ERC/DEC/(99)20 ERC/DEC/(99)21 ERC/DEC/(01)22 ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(01)24 ERC/DEC/(01)25 ERC/DEC/(02)11 ECC (02)08	сателитски терминали

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
81	1555 - 1559 MHz	Мобилни сателитски системи (T): Spacechecker S SMS, SUT, Thuraya, Inmarsat-B, Inmarsat-C, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat-D, Inmarsat-phone (Mini- M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT	ETS 300 254 ETS 300 423 EN 301 426 EN 301 444 EN 301 473 EN 301 681				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)01 ERC/DEC/(98)02 ERC/DEC/(98)03 ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)18 ERC/DEC/(98)19 ERC/DEC/(98)29 ERC/DEC/(99)18 ERC/DEC/(99)19 ERC/DEC/(99)20 ERC/DEC/(99)21 ERC/DEC/(01)22 ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(01)24 ERC/DEC/(01)25 ERC/DEC/(02)11 ECC (02)08	сателитски терминали
82	1610,0 - 1626,5 MHz	S-PCS	EN 301 473 EN 301 441 EN 301 721	-3 dB (W/4 KHz), среден лимит -15 dB (W/4 KHz), врвен лимит			ERC/DEC/(97)03 ERC/DEC/(97)05	Мобилни земски станици
83	1626,5 - 1645,5 MHz	Мобилни сателитски системи (T): Spacechecker S SMS, SUT, Thuraya, Inmarsat-B, Inmarsat-C, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat-D, Inmarsat-phone (Mini- M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT	ETS 300 254 ETS 300 423 EN 301 426 EN 301 444 EN 301 473 EN 301 681				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)01 ERC/DEC/(98)02 ERC/DEC/(98)03 ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)18 ERC/DEC/(98)19 ERC/DEC/(98)29 ERC/DEC/(99)18 ERC/DEC/(99)19 ERC/DEC/(99)20 ERC/DEC/(99)21 ERC/DEC/(01)22 ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(01)24 ERC/DEC/(01)25 ERC/DEC/(02)11 ECC (02)08	сателитски терминали

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
84	1646,5 - 1660,50 MHz	Мобилни сателитски системи (Т): Spacechecker SMS, SUT, Thuraya, Inmarsat-B, Inmarsat-C, Inmarsat-M, Inmarsat-M4, Inmarsat-D, Inmarsat-phone (Mini- M), EMS-PRODAT, EMS-MSSAT	ETS 300 254 ETS 300 423 EN 301 426 EN 301 444 EN 301 473 EN 301 681				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)01 ERC/DEC/(98)02 ERC/DEC/(98)03 ERC/DEC/(98)04 ERC/DEC/(98)12 ERC/DEC/(98)13 ERC/DEC/(98)14 ERC/DEC/(98)18 ERC/DEC/(98)19 ERC/DEC/(98)29 ERC/DEC/(99)18 ERC/DEC/(99)19 ERC/DEC/(99)20 ERC/DEC/(99)21 ERC/DEC/(01)22 ERC/DEC/(01)23 ERC/DEC/(01)24 ERC/DEC/(01)25 ERC/DEC/(02)11 ECC (02)08	сателитски терминали
85	1710 - 1785 MHz	DCS 1800	ETS 300 607 ETS 301 419	1 W (30dBm) 0,25 W (24dBm) 4 W (36dBm)		200 KHz	ERC/DEC/(97)11 ERC/DEC/(98)21	Мобилни терминали DCS1800
86	1785 - 1795 MHz	SRD: радиомикрофони и слушни помагала	ETS 301 840	20 mW e.i.r.p 50mW e.i.r.p	до 100%		ERC/REC 70-03 Annex 10	50 mW ограничување за радиомикрофони
87	1795 - 1800 MHz	SRD: безжични аудио апликации SRD: радиомикрофони и слушни помагала	ETS 301 357 ETS 301 840	20 mW 20 mW e.i.r.p 50mW e.i.r.p	до 100% до 100%		ERC/REC 70-03 Annex 13 ERC/REC 70-03 Annex 10	 50 mW ограничување за опрема

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
88	1805 - 1880 MHz	DCS 1800	ETS 300 607 EN 301 419	1 W (30dBm) 0.25 W (24dBm) 4 W (36dBm)		200 KHz	ERC/DEC/(97)11 ERC/DEC/(98)21	Мобилни терминали DCS1800
89	1880 - 1900 MHz	DECT	ETS 300 175 ETS 300 323 EN 301 406	250 mW врвна е.г.р. (врвна моќност за временски слот)		1728 KHz	ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)22	Безжични терминали DECT
90	1900 - 1980 MHz	UMTS/IMT2000 (T)	EN 301 908				ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
91	1980 - 2010 MHz	UMTS/IMT2000 (T) S-PCS	EN 301 908 EN 301 442 EN 301 473				ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
92	2010 - 2025 MHz	UMTS/IMT2000 (T)	EN 301 908				ERC/DEC/(97)03 ERC/DEC/(97)05	Мобилни земски станици
93	2110 - 2170 MHz	UMTS/IMT2000 (T)	EN 301 908				ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
94	2170 - 2200 MHz	UMTS/IMT2000 (T) S-PCS	EN 301 908 EN 301 442				ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
							ERC/DEC/(97)03 ERC/DEC/(97)05	Мобилни земски станици

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
95	2400 - 2483.5 MHz	SRD: детекција на движење и алармирање	EN 300 440	25 mW e.i.r.p.			ERC/DEC/(01)08 ERC/REC/ 70-03 Annex 6	
		SRD: неспецифични уреди	EN 300 440	10 mW e.i.r.p.			ERC/DEC/(01)05 ERC/REC 70-03 Annex 1	
		SRD: широкопојасни системи за пренос на податоци, вклучувајќи и RLAN	EN 300 328	100 mW e.i.r.p.			ERC/DEC/(01)07 ERC/REC 70-03 Annex 3	За широкопојасни модулации, освен за FHSS, max e.i.r.p. е ограничена до 10mW/1MHz
96	2446 - 2454 MHz	SRD: радиофреквен. идентификација	EN 300 440	500 mW e.i.r.p. 4W e.i.r.p	до 100% < 15%		ERC/REC/ 70-03 Annex 11	Над 500 mW само за внатрешна употреба и duty cycle помал од 15% за секој период од 200 ms
		SRD: железнички апликации (автоматска идентификација на вагони)	EN 300 761	500 mW e.i.r.p.			ERC/REC/ 70-03 Annex 4	Емитирање само во присуство на воз. 5 канали, секој по 1,5 MHz
97	2483,5 - 2500 MHz	S-PCS	EN 301 441 EN 301 473	-dB (W/4 KHz), средна вредност -15dB (W/4 KHz), врвна вредност			ERC/DEC/(97)03 ERC/DEC/(97)05	Мобилни земски станици
98	2500 - 2690 MHz	UMTS/IMT2000 (T)					ERC/DEC/(00)06	Земски мобилни терминали UMTS / IMT2000
99	3400 - 4200 MHz	фиксни сателитски системи, што употребуваат ROES (T)					ERC/DEC/(99)26	Земски терминали наменети само за прием (ROES)

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
100	5150 - 5250 MHz	SRD: широкопојасни системи за пренос на податоци (HIPERLAN)	EN 301 893	200mW max mean (максимална средна)			ECC/DEC/(04)08 ERC/REC/ 70-03 Annex 3	Само за внатрешна употреба. Максималната средна e.i.r.p. е до 0,25mW/25kHz за секој 25 kHz опсег
101	5250 - 5350 MHz	SRD: широкопојасни системи за пренос на податоци (HIPERLAN)	EN 301 893	200mW max mean (максимална средна)			ECC/DEC/(04)08 ERC/REC/ 70-03 Annex 3	Само за внатрешна употреба. Максималната средна e.i.r.p. е до 10mW/MHz за секој 1 MHz опсег
102	5470 - 5725 MHz	SRD: широкопојасни системи за пренос на податоци	EN 301 893	1 W max mean (максимална средна)			ECC/DEC/(04)08 ERC/REC/ 70-03 Annex 3	За внатрешна и надворешна употреба. Максималната средна e.i.r.p. Е до 50 mW/MHz за секој 1MHz опсег
103	5725 - 5875 MHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 440	25 mW e.i.r.p.			ERC/DEC/(01)06 ERC/REC 70-03 Annex 1	
		BFWA широкопојасен фиксен безжичен пристап	EN 302 502	P-MP: 36dBm P-P: 36dBm Mesh: 33dBm AP-MP: 33dBm			ECC REC (06)04	
104	5795 - 5805 MHz	SRD: патно-транспортна и сообраќајна телеметрија (RTTT)	EN 300 674	2 W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p.			ERC/DEC/(02)01 ERC/REC 70-03 Annex 5	

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
105	5805 - 5815 MHz	SRD: патно-транспортна и сообраќајна телеметрија (RTTT)	EN 300 674 ES 200 674	2 W e.i.r.p. 8 W e.i.r.p.			ECC DEC (02)01 ERC/REC/ 70-03 Annex 5	
106	9200 - 9500 MHz	SRD: детекција на движење и алармирање	EN 300 440	25 mW e.i.r.p.			ERC/REC/ 70-03 Annex 6	
107	9500 - 9975 MHz	SRD: детекција на движење и алармирање	EN 300 440	25 mW e.i.r.p.			ERC/REC/ 70-03 Annex 6	
108	10,5 - 10,6 GHz	SRD: детекција на движење и алармирање	EN 300 440	500 mW e.i.r.p.			ERC/REC/ 70-03 Annex 6	
109	10,7 - 11,7 GHz	Фиксни сателитски системи, што употребуваат SIT (T)	ETS 300 255				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)15	Терминали Omnitracs
110	10,7 - 12,75 GHz	Фиксни сателитски системи, што употребуваат SIT (T)	EN 301 459	до 2 W, до 50 dBW e.i.r.p.			ERC/DEC/(00)03	Сателитски интерактивни терминали SIT (T)
		Фиксни сателитски системи и радиодифузни сателитски системи, што употребуваат ROES (T)	EN 301 428 EN 301 430 EN 301 459 EN 301 360				ERC/DEC/(99)26	Земски станици, наменети само за прием на (ROES)
111	11,45 - 11,70 GHz	Мобилен сателитски систем ARCANET(T)	ETS 300 255				ERC/DEC/(98)24	Преносливи терминали ARCANET

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
112	12,5 - 12,75 GHz	Мобилен сателитски систем Eutelsat	ETS 300 255				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)15	Терминали Omnitrac
		Фиксни сателитски системи, што употребуваат VSAT	EN 301 428 EN 301 430	до 2 W, до 50 dBW e.i.r.p.			ERC/DEC/(00)05	Терминали VSAT поставени на растојание поголемо од 500 m од аеродромска ограда.
		Мобилен сателитски систем ARCANET(T)	ETS 300 255				ERC/DEC/(98)24	Преносливи терминали ARCANET
113	13,4 - 14,0 GHz	SRD: детекција на движење и алармирање	EN 300 440	25 mW e.i.r.p.			ERC/REC/ 70-03 Annex 6	
114	14 - 14,25 GHz	Мобилен сателитски систем Eutelsat	ETS 300 255				ERC/DEC/(95)01 ERC/DEC/(98)15	Терминали Omnitrac
		Фиксни сателитски системи, што употребуваат VSAT	EN 301 428	до 2 W, до 50 dBW e.i.r.p.			ERC/DEC/(00)05	Терминали VSAT поставени на растојание поголемо од 500 m од аеродромска ограда
		Мобилен сателитски систем ARCANET(T)	ETS 300 255				ERC/DEC/(98)24	Преносливи терминали ARCANET
115	17.1 - 17.3 GHz	SRD: широкопојасни системи за пренос на податоци		100 mW e.i.r.p.			ERC/REC/ 70-03 Annex 3	

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
116	17,7 - 20,2 GHz	Фиксни сателитски системи и радиодифузни сателитски системи, што употребуваат ROES (T)					ERC/DEC/(99)26	
117	19,7 - 20,2 GHz	Фиксни сателитски системи, што употребуваат SUT (T)	EN 301 459	до 2 W, до 50 dBW e.i.r.p.			ERC/DEC/(00)04	Сателитски кориснички терминали SUT (T)
118	24 - 24,25 GHz	SRD: неспецифични уреди	EN 300 440	100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	
119	24,05 - 24,25 GHz	SRD: детекција на движење и алармирање	EN 300 440	100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 6	
120	29,5 - 30 GHz	Фиксни сателитски системи, што употребуваат SUT (T)	EN 301 459	до 2 W, до 50 dBW e.i.r.p.			ERC/DEC/(00)03	Сателитски интерактивни терминали SUT (T)
121	57 - 59 GHz	Фиксни линкови	EN 301 751				ERC/REC 12-09	
122	61 - 61,5 GHz	SRD: неспецифични уреди		100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	
123	63 - 64 GHz	SRD: патно-транспортна и сообраќајна телеметрија					ERC/DEC/(02)01 ERC/REC 70-03 Annex 5	Системи возило - возило и пат - возило

Р. бр.	Радиофреквенции	Употреба	Стандард	Моќност / Магнетно поле	Коефициент (Duty Cycle)	Ширина на канал	СЕРТ документи	Забелешка
124	76 - 77 GHz	SRD: патно-транспортна и сообраќајна телеметрија	EN 301 091	55 dBm врвна			ERC/DEC/(02)01 ERC/REC 70-03 Annex 5	Радари
125	77 - 81 GHz	автомобилски радар со краток домет		- 3 dbm/MHz e.i.r.p. max средна со 55 dbm e.i.r.p. max врвна			ERC/DEC/(04)03	
126	122 - 123 GHz	SRD: неспецифични уреди		100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	
127	224 - 246 GHz	SRD: неспецифични уреди		100 mW e.i.r.p.			ERC/REC 70-03 Annex 1	

Напомена: (T) се однесува само на терминал

Коефициент (Duty Cycle) е однос, изразен во проценти, меѓу максималната вклученост на предавателот на една носечка фреквенција, и временски период од 1 час.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ НУДИ:



1. База на прописи на целата важечка законска и подзаконска регулатива од 1945 година до денес (околу 9000 прописи, распоредени во 22 области и преку 64 подобласти), како и тековното издавање на службениот весник во дигитална форма.

- **За период од 12 месеци, за претплатниците на печатеното издание „Службен весник на РМ“:**

а) **за над десет** претплатнички акаунти.....**4.400,00** денари по акаунт;

б) **од шест до десет** претплатнички акаунти.....**6.000,00** денари по акаунт;

в) **од еден до пет** претплатнички акаунти.....**7.700,00** денари по акаунт.

- **За период од 12 месеци, за оние кои не се претплатници на печатеното издание „Службен весник на РМ“:**

а) **за над десет** претплатнички акаунти.....**8.800,00** денари по акаунт;

б) **од шест до десет** претплатнички акаунти.....**9.900,00** денари по акаунт;

в) **од еден до пет** претплатнички акаунти.....**11.000,00** денари по акаунт.

- **За период од 1 месец - 1.150,00 денари по претплатнички акаунт.**

2. CD-ROM изданија

1) **Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година**.....**600,00 денари**

2) **Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година**.....**3.400,00 денари**

3. Регистарот на прописи на РМ е единствено комплетно издание во Републиката на сите прописи, со најбрзо-двомесечно тековно ажурирање и овозможува брзо и лесно пребарување по Алфавитен и Предметен регистар на законската и подзаконската регулатива. При секое ажурирање претплатниците добиваатgratis додаток на збирка актуелни прописи.

Секој нов претплатник со Основната вложка добива и **gratis** класер-кутија.

Цена.....**3.700,00 денари.**

Цените се со пресметан ДДВ.

ПОРАЧКА БР. 64

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број:

1. Во _____ акаунти;

2. CD-ROM изданија:

1) Поединечни CD-ROM изданија во _____ примероци за _____ година;

2) Комплет во _____ примероци (2001 _____; 2002 _____; 2003 _____; 2004 _____, 2005 _____ и DVD за 2006 _____ примероци);

3. Во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата и порачката ги испраќаме по пошта.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Моб. _____

Во _____, _____ 2007 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007064